



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	30 Октомври 2015 година Службен гласник број 12 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА

1. Измените и Дополнувањата на Буџетот на Општина Прилеп за 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/1
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на Општина **ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП** на **41** седница одржана на **30.10.2015** година, донесе :

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА БУЏЕТОТ

на Општина ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП за 2015 година

1. Општ дел

Член 1

Во Буџетот на Општината **ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП** за **2015** се вршат следните измени :

	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС
I. ВКУПНИ ПРИХОДИ	1.120.824.000	1.146.281.000
Даночни приходи	249.314.000	247.846.000
Неданочни приходи	86.214.000	76.404.000
Капитални приходи	91.300.000	83.000.000
Приходи од дотации	590.080.000	592.175.000
Трансфери	91.036.000	115.254.000
Приходи од донации	12.880.000	31.602.000
II. ВКУПНИ РАСХОДИ	1.118.624.000	1.144.081.000
Од утврдени намени	1.115.924.000	1.141.381.000
Резерви	2.700.000	2.700.000
III. -Д Е Ф И Ц И Т	2.200.000	2.200.000
IV. ФИНАНСИРАЊЕ	-2.200.000	-2.200.000
Прилив	0	0
Домашни приливи	0	0
Приливи од странски заем	0	0
Одлив	2.200.000	2.200.000
Отплата на главница	2.200.000	2.200.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи во колоната ребаланс и тоа како што следува :

2015

Биланс на приходи на ниво на потставка

441.500.000		455.000.000		76.364.000		67.504.000		590.080.000		592.175.000		12.880.000		31.602.000		0		0		1.120.824.000		1.146.281.000	
Категорија Ставка	О П И С Покатегорија Потставка	Буџетски приходи		Приходи од самостин. активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		ВКУПНО											
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс										
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	249.314.000	247.846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	249.314.000	247.846.000										
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	8.820.000	9.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.820.000	9.120.000										
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единките на локалната самоуправа и градот Скопје и фондирите основани со закон	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000										
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	4.800.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	5.000.000										
711114	Данок на плати остварени во странство	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000										
7111133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000										
711139	Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	1.400.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.500.000										
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	87.785.000	87.785.000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.785.000	87.785.000										
713111	Данок на имот	34.184.000	34.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.184.000	34.184.000										
713113	Данок на имот од правни лица	9.601.000	9.601.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.601.000	9.601.000										
713211	Данок на наследство и подарок	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000										
713311	Данок на промет на недвижности	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	42.000.000										
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	137.219.000	135.461.000	0	0	0	0	0	0	0	0	137.219.000	135.461.000										
717111	Комунална такса за привремен престој	600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	400.000										
717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	19.083.000	19.083.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.083.000	19.083.000										
717115	Комунална такса за користење на улици со патинки, товари, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.000.000										
717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	56.000.000	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000.000	56.000.000										
717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простори за вршење на дејност	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000										
717132	Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000										

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

1

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самост. активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		ВКУПНО	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
717133	Комунална такса за користење музика во јавните локации	280.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	278.000
717135	Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност	256.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	256.000	200.000
717136	Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	46.000.000
717138	Надоместоци од комунална дејност	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.600.000
717140	Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.000.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	15.490.000	15.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.490.000	15.480.000
718117	Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во нокен бар, кабаре, дискотек и дискотек на отворен простор	220.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	210.000
718127	Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
718140	Надомест за одржување на јавна чистота	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.150.000	8.900.000	76.064.000	67.504.000	0	0	0	0	0	0	86.214.000	76.404.000
722	Глоби, судски и административни такси	5.300.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	4.650.000
722147	Глоби за патен сообраќајно надлежност на ЕЛС	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	5.000.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.500.000
722316	Други локални такси	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
723	Такси и надоместоци	1.050.000	900.000	73.199.000	65.779.000	0	0	0	0	0	0	74.249.000	66.679.000
723011	Такси за диплома и сертификат	0	0	421.000	421.000	0	0	0	0	0	0	421.000	421.000
723012	Такси за запишување	0	0	416.000	416.000	0	0	0	0	0	0	416.000	416.000
723013	Такса за испити	0	0	1.500.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.420.000
723019	Други образовни такси	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
723111	Целодневна и претшколска грижа	0	0	25.226.000	25.226.000	0	0	0	0	0	0	25.226.000	25.226.000
723112	Средства за екскурзии	0	0	7.164.000	2.864.000	0	0	0	0	0	0	7.164.000	2.864.000
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции	0	0	1.420.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0	1.420.000	1.020.000
723119	Други помошни активности во образованието	0	0	5.916.000	4.776.000	0	0	0	0	0	0	5.916.000	4.776.000
723219	Приходи од продажба на производи и стоки	0	0	4.970.000	4.740.000	0	0	0	0	0	0	4.970.000	4.740.000
723411	Членарини во институции во областа на културата	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самоупр. активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		ВКУПНО	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
723719	Други услуги од сместување	0	0	21.930.000	21.930.000	0	0	0	0	0	0	21.930.000	21.930.000
723811	Закупулина од објекти	0	0	3.256.000	1.986.000	0	0	0	0	0	0	3.256.000	1.986.000
723914	Приходи од закупулина на општински имот	1.050.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	900.000
724	Други владини услуги	0	50.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	60.000
724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	0	50.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	60.000
725	Други невладини приходи	3.800.000	3.300.000	2.855.000	1.715.000	0	0	0	0	0	0	6.655.000	5.015.000
725916	Други средства за солидарност	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
725922	Приходи од осигурување на имот	0	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
725939	Останати невладини приходи	1.800.000	1.500.000	2.275.000	1.135.000	0	0	0	0	0	0	4.075.000	2.635.000
725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила	2.000.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.800.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	91.000.000	83.000.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	91.300.000	83.000.000
731	Продажба на капитални средства	7.000.000	4.000.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	4.000.000
731113	Приходи од продажба на транспортна опрема	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
731117	Приходи од продажба на општински имот	7.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	84.000.000	79.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000.000	79.000.000
733111	Приходи од продажба на некарадено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000
733118	Надоместок за детални геолошки истражувања	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000
733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	5.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.000.000
733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирани минерална сировина)	20.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	17.000.000
733144	Надомест за утврдување на правен статус на бестравно наградени објекти	23.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	21.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	91.036.000	115.254.000	0	0	590.080.000	592.175.000	12.880.000	31.602.000	0	0	693.996.000	739.031.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	90.036.000	114.254.000	0	0	590.080.000	592.175.000	0	0	0	0	680.116.000	706.429.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	9.005.000	9.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.005.000	9.005.000
741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	66.852.000	66.852.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.852.000	66.852.000
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство	0	0	0	0	16.535.000	16.968.000	0	0	0	0	16.535.000	16.968.000
741120	Блок дотации на општината по одделни намени	0	0	0	0	573.545.000	575.207.000	0	0	0	0	573.545.000	575.207.000
741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	14.179.000	38.397.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.179.000	38.397.000
742	Донации од странство	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.880.000	13.776.000	0	0	3.880.000	14.776.000
742114	Приходи од Европската унија	0	0	0	0	0	0	26.000	6.772.000	0	0	26.000	6.772.000
742119	Други општи и тековни донации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.854.000	7.004.000	0	0	3.854.000	8.004.000
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	0	7.826.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самофин. активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		ВКУПНО	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
743211	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.826.000
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
744211	Донации од физички лица	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000

2015

Во членот 3 во посебниот дел на Буџетот на Општината за 2015 година се вршат следните измени :

Посебен дел

Програма Подпрограма Категорија Ставка Подставка		О		П		И		С		441.500.000	455.000.000	76.364.000	67.504.000	590.080.000	592.175.000	12.880.000	31.602.000	0	0	1.120.824.000	1.146.281.000
		Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО									
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА		70.950.000	70.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.950.000	80.080.000
ПРИХОДИ :		70.950.000	70.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.950.000	80.080.000
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА		70.950.000	70.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.950.000	80.080.000
РАСХОДИ		7.650.000	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000	7.100.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		780.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	700.000
401 Основни плати		6.870.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.400.000
404 Надоместоци		2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
413 Текстови резерви (разновидни расходи)		1.050.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	850.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
420 Патни и дневни расходи		500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	300.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
426 Други тековни расходи		57.350.000	57.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.350.000	57.350.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		52.000.000	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	52.000.000
461 Субвенции за јавни претпријатија		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
463 Трансфери до невладини организации		3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000
464 Разни трансфери		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
471 Социјални надоместоци		600.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600.000	10.480.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		600.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600.000	10.480.000
481 Градежни објекти		70.950.000	70.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.950.000	80.080.000
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА		7.650.000	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000	7.100.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		780.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	700.000
401 Основни плати		780.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	700.000
401320 Персонален данок на доход од надоместоци		6.870.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.400.000
404 Надоместоци																					

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

1

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
404150 Други надоместоци	6.870.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.400.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	1.050.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	850.000
420 Патни и дневни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
420130 Патување во земјата - сместување	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
420140 Патување во земјата - спoredни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
420220 Патување во странство - патни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
420230 Патување во странство - сместување	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
420240 Патување во странство - споредни расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421 Коомунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	300.000
421320 Телефон и телефакс	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	300.000
426 Други тековни расходи	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
426210 Расходи за репрезентација	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
426990 Други оперативни расходи	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	57.350.000	57.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.350.000	57.350.000
461 Субвенции за јавни претпријатија	52.000.000	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	52.000.000
461130 Субвенции за јавни комунални претпријатија	52.000.000	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	52.000.000
463 Трансфери до невладини организации	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
464 Разни трансфери	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000
464120 Стипендии за поддршка на млади таленти	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464310 Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
464990 Други трансфери	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
471 Социјални надоместоци	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
471160 Еднократна парична помош и помош во натура	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
471230 Помош за новорожденчња	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			600.000	480.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.600.000	10.480.000
481 Градежни објекти			600.000	480.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.600.000	10.480.000
481220 Набавка или нова изградба на деловни објекти			0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
481230 Реконструкција на деловни објекти			600.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	480.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК		4.072.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.072.000	3.750.000
ПРИХОДИ :													
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК		4.072.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.072.000	3.750.000
РАСХОДИ													
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		1.242.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.000	1.220.000
401 Основни плати		888.000	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	888.000	880.000
402 Придоноси за социјално осигурување		354.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000	340.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		1.830.000	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.830.000	1.830.000
420 Патни и дневни расходи		480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
425 Договорни услуги		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
426 Други тековни расходи		700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	700.000
464 Разни трансфери		1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	700.000
D000 ГРАДОНАЧАЛНИК		4.072.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.072.000	3.750.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		1.242.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.000	1.220.000
401 Основни плати		888.000	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	888.000	880.000
401110 Основни плати -функционарни		800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
401310 Персонален данок на доход од плата		88.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	80.000
402 Придоноси за социјално осигурување		354.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000	340.000
402110 Основни придоноси за ПИО		224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000	224.000
402210 Основни придоноси за здравство		96.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	90.000
402220 Основен придонес за професионално заболување		13.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	10.000
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		21.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	16.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		1.830.000	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.830.000	1.830.000
420 Патни и дневни расходи		480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
420120 Патување во земјата - патни расходи		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
420130 Патување во земјата - сместување		70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
420140 Патување во земјата - споредни расходи		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
420220 Патување во странство - патни расходи		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
420230	Патување во странство - сместување	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
421320	Телефон и телефакс	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
421420	Регистрација на моторни возила	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425	Договорни услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
425260	Осигурување на моторни возила	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
426	Други тековни расходи	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
426210	Расходи за репрезентација	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
426990	Други оперативни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	700.000
464	Разни трансфери	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	700.000
464940	Трансфери при пензионирање	1.000.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	700.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

5

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА												
ПРИХОДИ :												
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА												
РАСХОДИ												
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	45.200.000	43.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	116.321.000	112.095.000
401 Основни плати	33.300.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300.000	32.000.000
402 Придоноси за социјално осигурување	11.900.000	11.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.384.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	59.221.000	57.541.000	0	0	0	0	0	0	0	0	59.221.000	57.541.000
420 Патни и дневни расходи	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.291.000	20.091.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.291.000	20.091.000
423 Материјали и ситен инвентар	9.700.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	7.900.000
424 Поправки и тековно одржување	9.350.000	8.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.350.000	8.850.000
425 Договорни услуги	5.590.000	6.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590.000	6.210.000
426 Други тековни расходи	8.940.000	9.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000	9.140.000
427 Привремени вработувања	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	350.000
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	350.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.200.000	8.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	8.620.000
480 Купување на опрема и машини	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482 Други градежни објекти	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	700.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	120.000
486 Купување на возила	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА												
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ												
401 Основни плати	45.200.000	43.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.200.000	43.384.000
40120 Основни плати - државни службеници	33.300.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300.000	32.000.000
40130 Основни плати - други вработени	27.900.000	26.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.900.000	26.800.000
401310 Основни плати - други вработени	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
401310 Персонален данок на доход од плата	2.400.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.200.000
401320 Персонален данок на доход од надоместоци	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
402 Придonesи за социјално осигурување	11.900.000	11.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.384.000
402110 Основни придонеси за ПИО	7.800.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	7.500.000
402210 Основни придонеси за здравство	3.300.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.100.000
402220 Основен придонес за професионално заболување	250.000	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	244.000
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	550.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	540.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	59.221.000	57.541.000	0	0	0	0	0	0	0	0	59.221.000	57.541.000
420 Патни и дневни расходи	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
420120 Патување во земјата - патни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
420130 Патување во земјата - сместување	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
420140 Патување во земјата - споредни расходи	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
420220 Патување во странство - патни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
420230 Патување во странство - сместување	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
420240 Патување во странство - споредни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.291.000	20.091.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.291.000	20.091.000
421110 Електрична енергија	9.121.000	9.121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.121.000	9.121.000
421120 Водовод и канализација	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
421130 Губретарина	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
421240 Течни горива	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
421310 Пошта	1.720.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720.000	1.720.000
421320 Телефон и телефакс	1.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.400.000
421410 Горива и масла (моторни возила)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
421420 Регистрација на моторни возила	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
421430 Транспорт на стоки	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
421440 Транспорт на луѓе	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
423 Материјали и ситен инвентар	9.700.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	7.900.000
423110 Канцелариски материјали	3.000.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.700.000
423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000
423210 Материјали за АОП	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
423710 Средства за одржување на хигиена	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
423720 Материјали за разни поправки	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
423990	Други материјали	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
424	Поправки и тековно одржување	9.350.000	8.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.350.000	8.850.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	500.000
424210	Одржување на згради	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
424410	Поправки и одржување на мебел	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
425	Договорни услуги	5.590.000	6.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590.000	6.210.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	30.000
425250	Осигурување на недвижности и права	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
425260	Осигурување на моторни возила	250.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	400.000
425310	Правни услуги	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
425320	Судски вештачења	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
425330	Судски преведувачи	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
425360	Плаќање на судски такси	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
425970	Консултантски услуги	500.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	800.000
425990	Други договорни услуги	2.000.000	2.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.340.000
426	Други тековни расходи	8.940.000	9.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000	9.140.000
426110	Членарини во меѓународни организации	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
426120	Членарини во домашни организации	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.230.000
426210	Расходи за репрезентација	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
426310	Семинари и конференции	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
426410	Објавување на огласи	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
426990	Други оперативни расходи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
427	Приваремени вработувања	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
427110	Приваремени вработувања	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	350.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	350.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
452410	Камата на кредити		500.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		9.200.000	8.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	8.620.000
480	Купување на опрема и машини		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
482520	Купување на средства за телекомуникација		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		700.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	120.000
485230	Компјутерски софтвер		700.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	120.000
486	Купување на возила		7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
486110	Купување на моторни возила		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486190	Купување на други моторни возила		7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
491190	Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ														
ПРИХОДИ :														
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ														
РАСХОДИ														
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ														
42 СТОКИ И УСЛУГИ														
425 Договорни услуги														
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ														
42 СТОКИ И УСЛУГИ														
425 Договорни услуги														
425640 Изработка на просторни и урбанистички планови														

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
ПРИХОДИ :												
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
РАСХОДИ												
42 СТОКИ И УСЛУГИ	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	3.650.000	4.900.000
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
425 Договорни услуги	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	836.000	0	0	2.800.000	3.636.000
426 Други тековни расходи	850.000	850.000	0	0	0	0	0	339.000	0	0	850.000	1.189.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	950.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	1.450.000
464 Разни трансфери	950.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	1.450.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	5.496.000	0	0	0	5.496.000
480 Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000
481 Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	5.403.000	0	0	0	5.403.000
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
42 СТОКИ И УСЛУГИ	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	3.650.000	4.900.000
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
420130 Патување во земјата - сместување	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
420220 Патување во странство - патни расходи	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
420230 Патување во странство - сместување	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
425 Договорни услуги	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	836.000	0	0	2.800.000	3.636.000
425910 Превозвачи	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	229.000	0	0	1.850.000	2.079.000
425970 Консултантски услуги	200.000	200.000	0	0	0	0	0	607.000	0	0	200.000	807.000
425990 Други договорни услуги	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
426 Други тековни расходи	850.000	850.000	0	0	0	0	0	339.000	0	0	850.000	1.189.000
426310 Семинари и конференции	0	0	0	0	0	0	0	339.000	0	0	0	339.000
426410 Објавување на огласи	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самост. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		950.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	1.450.000
464 Разни трансфери		950.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	1.450.000
464990 Други трансфери		950.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	1.450.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	0	0	0	5.496.000	0	0	0	5.496.000
480 Купување на опрема и машини		0	0	0	0	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000
480110 Купување на канцелариска опрема		0	0	0	0	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000
481 Градежни објекти		0	0	0	0	0	0	0	5.403.000	0	0	0	5.403.000
481210 Подготвување проекти на деловни објекти		0	0	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0	457.000
481230 Реконструкција на деловни објекти		0	0	0	0	0	0	0	4.946.000	0	0	0	4.946.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J3 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ														
ПРИХОДИ :			32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000
J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000
РАСХОДИ														
42 СТОКИ И УСЛУГИ			32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
423 Материјали и ситен инвентар			5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
424 Поправки и тековно одржување			5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ														
42 СТОКИ И УСЛУГИ			32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
421110 Електрична енергија			22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	22.000.000
423 Материјали и ситен инвентар			5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
423990 Други материјали			5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
424 Поправки и тековно одржување			5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
424440 Поправки и одржување на друга опрема			5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J4 ЈАВНА ЧИСТОТА	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000
ПРИХОДИ :														
J40 ЈАВНА ЧИСТОТА	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000
РАСХОДИ														
42 СТОКИ И УСЛУГИ	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000
424 Поправки и тековно одржување	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000
J40 ЈАВНА ЧИСТОТА	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000
424 Поправки и тековно одржување	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000
424590 Одржување на други зелени површини	14.410.000	14.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	14.410.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
ПРИХОДИ :												
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
РАСХОДИ												
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
424	Поправки и тековно одржување	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
424	Поправки и тековно одржување	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
424390	Одржување на други граѓи	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј8 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4.000.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.400.000
ПРИХОДИ :														
Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4.000.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.400.000
РАСХОДИ														
42 СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.400.000
424 Поправки и тековно одржување	3.000.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	4.400.000
425 Договорни услуги	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4.000.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.400.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.400.000
424 Поправки и тековно одржување	3.000.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	4.400.000
424300 Одржување на други градби	3.000.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	4.400.000
425 Договорни услуги	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
425940 Рушење на објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка Подставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самост. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј9 ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ														
ПРИХОДИ :			1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Ј90 ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ			1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
РАСХОДИ														
42 СТОКИ И УСЛУГИ			1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
424 Поправки и тековно одржување			1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Ј90 ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ														
42 СТОКИ И УСЛУГИ			1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
424 Поправки и тековно одржување			1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
424390 Одржување на други градби			1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈА ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ														
			8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
ПРИХОДИ :														
ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ														
			8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
РАСХОДИ														
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ														
482 Други градежни објекти			8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
			8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ														
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
482 Други градежни објекти			8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
482810 Подготовкање проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергетиката			500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
482820 Изградба на капацитети во енергетиката			7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈД ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	58.664.000	77.382.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	58.664.000	85.208.000
ПРИХОДИ :												
ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	29.664.000	48.382.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	29.664.000	56.208.000
ЈДА ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000
РАСХОДИ												
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	58.664.000	77.382.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	58.664.000	85.208.000
482 Други градежни објекти	52.364.000	75.882.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	52.364.000	83.708.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	6.300.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	1.500.000
ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	29.664.000	48.382.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	29.664.000	56.208.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.664.000	48.382.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	29.664.000	56.208.000
482 Други градежни објекти	23.364.000	46.882.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	23.364.000	54.708.000
482110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	3.500.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.800.000
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	11.864.000	36.082.000	0	0	0	0	0	7.826.000	0	0	11.864.000	43.908.000
482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	6.300.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	1.500.000
485420 Надрмест за одремен имот	6.300.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	1.500.000
ЈДА ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000
482 Други градежни објекти	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самостојност активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈГ ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ														
ПРИХОДИ :			9.400.000	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.400.000
ЈГ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ														
ЈГ0 ИЗГРАДБА НА ВОДОВОД ВО НАСЕЛБА ТРАДИНА			7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
			2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
РАСХОДИ														
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			9.400.000	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.400.000
482 Други градежни објекти			9.400.000	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.400.000
ЈГ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ														
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482 Други градежни објекти			7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482710 Подготовкање проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водоснабдување			1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување			5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
ЈГ0 ИЗГРАДБА НА ВОДОВОД ВО НАСЕЛБА ТРАДИНА			2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
482 Други градежни објекти			2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување			2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј1 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	23.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500.000	22.500.000
ПРИХОДИ :												
Ј10 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	14.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	13.000.000
Ј1А ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА ТРАДИНА	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
РАСХОДИ												
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	23.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500.000	22.500.000
482 Други градежни објекти	23.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500.000	22.500.000
Ј10 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	14.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	13.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	13.000.000
482 Други градежни објекти	14.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	13.000.000
482310 Подготовка на проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и колектори	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000
482320 Изградба на други објекти	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
Ј1А ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА ТРАДИНА	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
482 Други градежни објекти	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
482320 Изградба на други објекти	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самост. активности		Расходи од дотации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈЛ ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)												
	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
ПРИХОДИ :												
ЈЛ0 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
ЈЛА ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ СИДОВИ	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
РАСХОДИ												
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
482 Други градежни објекти	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
ЈЛ0 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)												
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482 Други градежни објекти	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
482920 Изградба на други објекти	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
ЈЛА ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ СИДОВИ												
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
482 Други градежни објекти	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
482920 Изградба на други објекти	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		В К У П Н О	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
JN УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			3.763.000	3.763.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.763.000	3.763.000
ПРИХОДИ :														
JN0 УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			3.763.000	3.763.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.763.000	3.763.000
РАСХОДИ														
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			3.763.000	3.763.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.763.000	3.763.000
480 Купување на опрема и машини			63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
482 Други градежни објекти			3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
JN0 УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			3.763.000	3.763.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.763.000	3.763.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			3.763.000	3.763.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.763.000	3.763.000
480 Купување на опрема и машини			63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
480190 Купување на друга опрема			63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
482 Други градежни објекти			3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000
482920 Изградба на други објекти			3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
К1 БИБЛИОТЕКАРСТВО														
			0	0	600.000	600.000	9.515.000	9.541.000	0	0	0	0	10.115.000	10.241.000
ПРИХОДИ :														
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО														
РАСХОДИ														
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ														
401 Основни плати	0	0	0	0	0	0	6.137.000	5.910.000	0	0	0	0	6.137.000	5.910.000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	4.475.000	4.310.000	0	0	0	0	4.475.000	4.310.000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	1.662.000	1.600.000	0	0	0	0	1.662.000	1.600.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ														
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	600.000	600.000	3.378.000	3.731.000	0	0	0	0	0	3.978.000	4.331.000
420 Патни и дневни расходи	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	140.000	140.000	140.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.740.000	1.440.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	100.000	100.000	100.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	900.000	950.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	100.000	100.000	100.000	400.000	850.000	0	0	0	0	0	500.000	950.000
425 Договорни услуги	0	0	165.000	165.000	165.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	595.000	595.000
426 Други тековни расходи	0	0	50.000	50.000	50.000	301.000	301.000	0	0	0	0	0	198.000	351.000
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО														
			0	0	600.000	600.000	9.515.000	9.641.000	0	0	0	0	10.115.000	10.241.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ														
401 Основни плати	0	0	0	0	0	0	6.137.000	5.910.000	0	0	0	0	6.137.000	5.910.000
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	0	0	0	4.475.000	4.310.000	0	0	0	0	4.475.000	4.310.000
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	0	0	0	0	4.181.000	4.016.000	0	0	0	0	4.181.000	4.016.000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	294.000	294.000	0	0	0	0	294.000	294.000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	1.662.000	1.600.000	0	0	0	0	1.662.000	1.600.000
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	0	0	0	1.105.000	1.043.000	0	0	0	0	1.105.000	1.043.000
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ														
420 Патни и дневни расходи	0	0	0	600.000	600.000	3.378.000	3.731.000	0	0	0	0	0	3.978.000	4.331.000
420 Патни и дневни расходи	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	140.000	140.000	140.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.740.000	1.440.000
421110 Електрична енергија	0	0	40.000	40.000	40.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	590.000	590.000
421120 Водред и канализација	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
421130 Губетарина	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
421240 Течни горива	0	0	100.000	100.000	600.000	300.000	0	0	0	0	0	0	700.000	400.000
421310 Пошта	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421320 Телефон и телефакс	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
421390 Други трошоци за комуникација	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
421440 Транспорт на луѓе	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	100.000	100.000	800.000	850.000	0	0	0	0	0	0	900.000	950.000
423110 Канцелариски материјали	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
423120 Списание, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	0	100.000	100.000	700.000	750.000	0	0	0	0	0	0	800.000	850.000
423710 Средства за одржување на хигиена	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
423810 Ситен инвентар	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	100.000	100.000	400.000	850.000	0	0	0	0	0	0	500.000	950.000
424210 Одржување на згради	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
424440 Поправки и одржување на друга опрема	0	0	100.000	100.000	270.000	720.000	0	0	0	0	0	0	370.000	820.000
425 Договорни услуги	0	0	165.000	165.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	595.000	595.000
425220 Банкарска провизија	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
425250 Осигурување на недвижности и права	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
425290 Други финансиски услуги	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
425990 Други договорни услуги	0	0	155.000	155.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
426 Други тековни расходи	0	0	50.000	50.000	148.000	301.000	0	0	0	0	0	0	198.000	351.000
426120 Членарини во домашни организации	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
426210 Расходи за репрезентација	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
426310 Семинари и конференции	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
426990 Други оперативни расходи	0	0	50.000	50.000	78.000	231.000	0	0	0	0	0	0	128.000	281.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
К4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО												
ПРИХОДИ :												
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО												
РАСХОДИ												
42 СТОКИ И УСЛУГИ	6.000.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.300.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	500.000
423 Материјали и ситен инвентар	1.930.000	1.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
425 Договорни услуги	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
426 Други тековни расходи	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
464 Разни трансфери	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО												
42 СТОКИ И УСЛУГИ	6.000.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.300.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	500.000
421440 Транспорт на луѓе	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	500.000
423 Материјали и ситен инвентар	1.930.000	1.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
423910 Други материјали за специјална намена	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
423990 Други материјали	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
425 Договорни услуги	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
425490 Други здравствени услуги	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
425990 Други договорни услуги	450.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	600.000
426 Други тековни расходи	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
426110 Членарини во меѓународни организации	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
426210 Расходи за репрезентација	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
426990 Други оперативни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
464 Разни трансфери	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
464990 Други трансфери	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самост. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
КА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)														
			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000
ПРИХОДИ :														
КАО КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000
РАСХОДИ														
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000
482 Други градежни објекти			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000
КАО КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000
(КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000
482 Други градежни објекти			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000
482620 Изградба на споменици			13.430.000	13.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	13.430.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		В К У П Н О	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
				6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000
L0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА														
ПРИХОДИ :														
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА			6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000
РАСХОДИ														
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000
463 Трансфери до невладини организации			5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000
464 Разни трансфери			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА														
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000
463 Трансфери до невладини организации			5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000
463120 Трансфери до спортски клубови			5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000
464 Разни трансфери			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464120 Стипендии за поддршка на млади таленти			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	15.203.000	9.823.000	322.175.000	323.153.000	935.000	935.000	0	0	338.313.000	333.911.000
ПРИХОДИ :												
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	15.203.000	9.823.000	322.175.000	323.153.000	935.000	935.000	0	0	338.313.000	333.911.000
РАСХОДИ												
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	244.467.000	243.467.000	0	0	0	0	244.467.000	243.467.000
401 Основни плати	0	0	0	0	178.408.000	177.658.000	0	0	0	0	178.408.000	177.658.000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	66.059.000	65.809.000	0	0	0	0	66.059.000	65.809.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	14.062.000	8.772.000	76.040.000	75.018.000	740.000	740.000	0	0	90.842.000	87.530.000
420 Плати и дневни расходи	0	0	404.000	324.000	0	0	410.000	410.000	0	0	814.000	734.000
421 Комunalни услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	147.000	67.000	35.102.000	35.102.000	0	0	0	0	35.249.000	35.169.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	3.598.000	2.093.000	6.703.000	6.703.000	80.000	80.000	0	0	10.381.000	8.876.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	710.000	550.000	22.772.000	24.750.000	0	0	0	0	23.482.000	25.300.000
425 Договорни услуги	0	0	8.780.000	5.315.000	10.062.000	10.062.000	10.000	10.000	0	0	18.852.000	15.387.000
426 Други тековни расходи	0	0	423.000	423.000	1.401.000	1.401.000	240.000	240.000	0	0	2.064.000	2.064.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	90.000	0	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	1.758.000	1.668.000
464 Разни трансфери	0	0	90.000	0	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	1.758.000	1.668.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.051.000	1.051.000	0	0	195.000	195.000	0	0	1.246.000	1.246.000
480 Купување на опрема и машини	0	0	749.000	749.000	0	0	105.000	195.000	0	0	944.000	944.000
483 Купување на мебел	0	0	242.000	242.000	0	0	0	0	0	0	242.000	242.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	15.203.000	9.823.000	322.175.000	323.153.000	935.000	935.000	0	0	338.313.000	333.911.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	244.467.000	243.467.000	0	0	0	0	244.467.000	243.467.000
401 Основни плати	0	0	0	0	178.408.000	177.658.000	0	0	0	0	178.408.000	177.658.000
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	0	166.188.000	165.438.000	0	0	0	0	166.188.000	165.438.000
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	0	0	12.220.000	12.220.000	0	0	0	0	12.220.000	12.220.000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	66.059.000	65.809.000	0	0	0	0	66.059.000	65.809.000
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	0	44.229.000	43.979.000	0	0	0	0	44.229.000	43.979.000
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	0	0	17.700.000	17.700.000	0	0	0	0	17.700.000	17.700.000
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	2.910.000	2.910.000	0	0	0	0	2.910.000	2.910.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	14.062.000	8.772.000	76.040.000	75.018.000	740.000	740.000	0	0	90.842.000	87.530.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
420 Патни и дневни расходи	0	0	404.000	324.000	0	0	410.000	410.000	0	0	814.000	734.000
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	157.000	77.000	0	0	0	0	0	0	157.000	77.000
420130 Патување во земјата - сместување	0	0	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
420220 Патување во странство - патни расходи	0	0	100.000	100.000	0	0	174.000	174.000	0	0	274.000	274.000
420230 Патување во странство - сместување	0	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0	0	172.000	172.000
420240 Патување во странство - споредни расходи	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	147.000	67.000	35.102.000	35.102.000	0	0	0	0	35.249.000	35.169.000
421110 Електрична енергија	0	0	15.000	15.000	6.746.000	6.746.000	0	0	0	0	6.761.000	6.761.000
421120 Водовод и канализација	0	0	0	0	2.014.000	2.014.000	0	0	0	0	2.014.000	2.014.000
421130 Губретарина	0	0	0	0	1.858.000	1.858.000	0	0	0	0	1.858.000	1.858.000
421190 Други комунални такси и услуги	0	0	20.000	0	240.000	240.000	0	0	0	0	260.000	240.000
421220 Дрва	0	0	30.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	2.230.000	2.200.000
421240 Течни горива	0	0	3.000	3.000	15.515.000	15.515.000	0	0	0	0	15.518.000	15.518.000
421310 Пошта	0	0	1.000	1.000	191.000	191.000	0	0	0	0	192.000	192.000
421320 Телефон и телефакс	0	0	30.000	30.000	764.000	764.000	0	0	0	0	794.000	794.000
421390 Други трошоци за комуникација	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
421410 Горива и масла (моторни возила)	0	0	6.000	6.000	34.000	34.000	0	0	0	0	40.000	40.000
421440 Транспорт на луѓе	0	0	42.000	12.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.542.000	5.512.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	3.598.000	2.093.000	6.703.000	6.703.000	80.000	80.000	0	0	10.381.000	8.876.000
423110 Канцелариски материјали	0	0	115.000	85.000	1.200.000	1.200.000	10.000	10.000	0	0	1.325.000	1.295.000
423120 Списание, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	0	570.000	80.000	493.000	493.000	0	0	0	0	1.063.000	573.000
423190 Други административни материјали	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
423210 Материјали за АОП	0	0	60.000	25.000	1.046.000	1.046.000	70.000	70.000	0	0	1.176.000	1.141.000
423310 Униформи	0	0	204.000	104.000	67.000	67.000	0	0	0	0	271.000	171.000
423320 Обуки	0	0	18.000	18.000	12.000	12.000	0	0	0	0	30.000	30.000
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	2.035.000	1.235.000	55.000	55.000	0	0	0	0	2.090.000	1.290.000
423610 Наставно-образовни помагала	0	0	60.000	60.000	300.000	300.000	0	0	0	0	360.000	360.000
423620 Училишни материјали	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
423710 Средства за одржување на хигиена	0	0	82.000	82.000	1.255.000	1.255.000	0	0	0	0	1.337.000	1.337.000
423720 Материјали за разни потправки	0	0	94.000	44.000	600.000	600.000	0	0	0	0	694.000	644.000
423810 Ситен инвентар	0	0	185.000	185.000	426.000	426.000	0	0	0	0	611.000	611.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

30

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
423910 Други материјали за специјална намена	0	0	30.000	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	230.000	230.000
423990 Други материјали	0	0	117.000	117.000	1.024.000	1.024.000	0	0	0	0	1.141.000	1.141.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	710.000	550.000	22.772.000	24.750.000	0	0	0	0	23.482.000	25.300.000
424210 Одржување на згради	0	0	275.000	175.000	20.837.000	22.815.000	0	0	0	0	21.112.000	22.990.000
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	80.000	80.000	338.000	338.000	0	0	0	0	418.000	418.000
424410 Поправки и одржување на мебел	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	0	0	110.000	80.000	1.077.000	1.077.000	0	0	0	0	1.187.000	1.157.000
424430 Поправки и одржување на машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424440 Поправки и одржување на друга опрема	0	0	191.000	191.000	500.000	500.000	0	0	0	0	691.000	691.000
424590 Одржување на други зелени површини	0	0	54.000	24.000	0	0	0	0	0	0	54.000	24.000
425 Договорни услуги	0	0	8.780.000	5.315.000	10.062.000	10.062.000	10.000	10.000	0	0	18.852.000	15.387.000
425130 Изнајмување на друг тип на простор	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
425220 Банкарска провизија	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
425240 Осигурување за повреда и инвалидитет	0	0	532.000	447.000	0	0	0	0	0	0	532.000	447.000
425250 Осигурување на недвижности и права	0	0	150.000	150.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
425290 Други финансиски услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425310 Правни услуги	0	0	0	0	162.000	162.000	0	0	0	0	162.000	162.000
425490 Други здравствени услуги	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
425720 Услуги за развој на наставниот план и програма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425740 Дополнителни активности	0	0	1.138.000	438.000	0	0	0	0	0	0	1.138.000	438.000
425750 Услуги за вонучилишни образовни активности	0	0	2.180.000	880.000	0	0	0	0	0	0	2.180.000	880.000
425760 Превозни услуги во образованието	0	0	2.660.000	2.060.000	5.350.000	5.350.000	0	0	0	0	8.010.000	7.410.000
425790 Други образовни услуги	0	0	1.030.000	850.000	518.000	518.000	0	0	0	0	1.548.000	1.368.000
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	58.000	58.000	632.000	632.000	10.000	10.000	0	0	700.000	700.000
425990 Други договорни услуги	0	0	990.000	390.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	2.690.000	2.090.000
426 Други тековни расходи	0	0	423.000	423.000	1.401.000	1.401.000	240.000	240.000	0	0	2.064.000	2.064.000
426210 Расходи за репрезентација	0	0	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000
426310 Семинари и конференции	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000
426410 Објавување на огласи	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0	0	0	204.000	204.000
426990 Други оперативни расходи	0	0	335.000	335.000	1.197.000	1.197.000	0	0	0	0	1.532.000	1.532.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	90.000	0	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	1.758.000	1.668.000
464 Разни трансфери	0	0	90.000	0	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	1.758.000	1.668.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
464910 Плаќање по судски решенија	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.000	168.000
464940 Трансфери при пензионирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.051.000	1.051.000	0	0	195.000	195.000	0	0	1.246.000	1.246.000
480 Купување на опрема и машини	0	0	0	0	749.000	749.000	0	0	195.000	195.000	0	0	944.000	944.000
480110 Купување на канцелариска опрема	0	0	0	0	659.000	659.000	0	0	0	0	0	0	659.000	659.000
480140 Купување на информатичка и видео опрема	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	60.000	60.000	0	0	90.000	90.000
480160 Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
480190 Купување на друга опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000
483 Купување на мебел	0	0	0	0	242.000	242.000	0	0	0	0	0	0	242.000	242.000
483110 Купување на канцелариски мебел	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
483120 Купување на училищен мебел	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
485710 Книги за библиотеки и учебници	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000

Програма Подпрограмма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО		
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ															
ПРИХОДИ :															
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ															
РАСХОДИ															
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	144.263.000	143.313.000	0	0	0	0	0	144.263.000	143.313.000	
401	Основни плати		0	0	0	105.308.000	104.608.000	0	0	0	0	0	105.308.000	104.608.000	
402	Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	38.955.000	38.705.000	0	0	0	0	0	38.955.000	38.705.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	9.651.000	6.393.000	49.382.000	51.307.000	1.530.000	5.680.000	0	0	60.563.000	63.380.000	
420	Патни и дневни расходи		0	0	515.000	275.000	0	0	1.030.000	5.077.000	0	0	1.545.000	5.352.000	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	0	274.000	131.000	15.030.000	15.030.000	0	0	0	0	15.304.000	15.161.000	
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	2.873.000	1.726.000	1.942.000	1.942.000	144.000	166.000	0	0	4.959.000	3.834.000	
424	Поправки и тековно одржување		0	0	1.755.000	905.000	2.225.000	2.225.000	0	0	0	0	3.980.000	3.130.000	
425	Договорни услуги		0	0	3.433.000	2.773.000	29.875.000	31.800.000	93.000	154.000	0	0	33.401.000	34.727.000	
426	Други тековни расходи		0	0	801.000	583.000	310.000	310.000	283.000	283.000	0	0	1.374.000	1.176.000	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	42.000	42.000	180.000	180.000	0	0	0	0	222.000	222.000	
464	Разни трансфери		0	0	42.000	42.000	180.000	180.000	0	0	0	0	222.000	222.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	342.000	120.000	0	0	0	0	0	0	342.000	120.000	
480	Купување на опрема и машини		0	0	222.000	70.000	0	0	0	0	0	0	222.000	70.000	
485	Вложувања и нефинансиски средства		0	0	120.000	50.000	0	0	0	0	0	0	120.000	50.000	
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ															
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	10.035.000	6.555.000	193.825.000	194.800.000	1.530.000	5.680.000	0	0	205.390.000	207.035.000	
401	Основни плати		0	0	0	0	144.263.000	143.313.000	0	0	0	0	144.263.000	143.313.000	
401130	Основни плати - други вработени		0	0	0	0	105.308.000	104.608.000	0	0	0	0	105.308.000	104.608.000	
401310	Персонален данок на доход од плата		0	0	0	0	98.053.000	97.353.000	0	0	0	0	98.053.000	97.353.000	
402	Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	7.255.000	7.255.000	0	0	0	0	7.255.000	7.255.000	
402110	Основни придонеси за ПИО		0	0	0	0	38.955.000	38.705.000	0	0	0	0	38.955.000	38.705.000	
402210	Основни придонеси за здравство		0	0	0	0	26.019.000	25.769.000	0	0	0	0	26.019.000	25.769.000	
402220	Основен придонес за професионално заболување		0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување		0	0	0	0	716.000	716.000	0	0	0	0	716.000	716.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	9.651.000	6.393.000	49.382.000	51.307.000	1.530.000	5.680.000	0	0	60.563.000	63.380.000	
420	Патни и дневни расходи		0	0	515.000	275.000	0	0	1.030.000	5.077.000	0	0	1.545.000	5.352.000	

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
420120	Патување во земјата - патни расходи	0	0	290.000	190.000	0	0	100.000	120.000	0	0	0	390.000	310.000
420130	Патување во земјата - сместување	0	0	185.000	45.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0	415.000	275.000
420210	Патување во странство - хранарина (древница)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420220	Патување во странство - патни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	700.000	1.342.000	0	0	0	740.000	1.382.000
420230	Патување во странство - сместување	0	0	0	0	0	0	0	3.385.000	0	0	0	0	3.385.000
420240	Патување во странство - спорадични расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	274.000	131.000	15.030.000	0	0	0	0	0	0	15.304.000	15.161.000
421110	Електрична енергија	0	0	20.000	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000	4.600.000
421120	Водовод и канализација	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
421130	Губрегарица	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
421190	Други комунални такси и услуги	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
421220	Дрва	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
421240	Течни горива	0	0	0	0	4.840.000	0	0	0	0	0	0	4.840.000	4.840.000
421310	Пошта	0	0	34.000	1.000	170.000	0	0	0	0	0	0	204.000	171.000
421320	Телефон и телефакс	0	0	140.000	50.000	370.000	0	0	0	0	0	0	510.000	420.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
421420	Регистрација на моторни возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	2.873.000	1.726.000	1.942.000	144.000	168.000	0	0	0	0	4.959.000	3.834.000
423110	Канцелариски материјали	0	0	520.000	325.000	420.000	420.000	66.000	76.000	0	0	0	1.006.000	821.000
423120	Списаница, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	0	180.000	60.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	290.000	170.000
423190	Други административни материјали	0	0	60.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	45.000
423210	Материјали за АОП	0	0	254.000	210.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	339.000	295.000
423310	Униформи	0	0	120.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	175.000	55.000
423320	Обука	0	0	20.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	80.000	60.000
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	0	0	275.000	185.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	295.000	205.000
423510	Лекови	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0	2.000	0	0	0	30.000	32.000
423610	Наставно-образовни помагала	0	0	260.000	60.000	130.000	130.000	30.000	30.000	0	0	0	420.000	220.000
423620	Училишни материјали	0	0	260.000	120.000	172.000	172.000	30.000	40.000	0	0	0	462.000	332.000
423710	Средства за одржување на хигиена	0	0	329.000	231.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	704.000	606.000
423720	Материјали за разни потправки	0	0	255.000	255.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	415.000	415.000
423810	Ситен инвентар	0	0	90.000	25.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	155.000	90.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
423910 Други материјали за специјална намена	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
423990 Други материјали	0	0	210.000	170.000	280.000	280.000	18.000	18.000	0	0	508.000	468.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	1.755.000	905.000	2.225.000	2.225.000	0	0	0	0	3.980.000	3.130.000
424210 Одржување на згради	0	0	700.000	290.000	1.345.000	1.345.000	0	0	0	0	2.045.000	1.635.000
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	100.000	20.000	200.000	200.000	0	0	0	0	300.000	220.000
424410 Поправки и одржување на мебел	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	0	0	470.000	280.000	520.000	520.000	0	0	0	0	990.000	800.000
424430 Поправки и одржување на машини	0	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000	10.000
424440 Поправки и одржување на друга опрема	0	0	345.000	265.000	160.000	160.000	0	0	0	0	505.000	425.000
424590 Одржување на други зелени површини	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
425 Договорни услуги	0	0	3.433.000	2.773.000	31.800.000	29.875.000	93.000	154.000	0	0	33.401.000	34.727.000
425220 Банкарска провизија	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
425240 Осигурување за повреда и инвалидитет	0	0	280.000	285.000	0	0	0	15.000	0	0	280.000	280.000
425250 Осигурување на недвижности и права	0	0	110.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0	0	610.000	550.000
425290 Други финансиски услуги	0	0	100.000	40.000	0	0	0	0	0	0	100.000	40.000
425510 Ветеринарни услуги	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
425720 Услуги за развој на наставниот план и програма	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
425730 Инструктори на кратки курсеви	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
425740 Дополнителни активности	0	0	100.000	100.000	0	0	49.000	49.000	0	0	149.000	149.000
425750 Услуги за вонучилишни образовни активности	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
425760 Превозни услуги во образованието	0	0	176.000	176.000	28.725.000	30.650.000	0	33.000	0	0	28.901.000	30.859.000
425790 Други образовни услуги	0	0	1.500.000	1.375.000	0	0	0	10.000	0	0	1.500.000	1.385.000
425820 Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	134.000	14.000	150.000	150.000	44.000	44.000	0	0	328.000	208.000
425990 Други договорни услуги	0	0	790.000	670.000	500.000	500.000	0	3.000	0	0	1.290.000	1.173.000
426 Други тековни расходи	0	0	801.000	583.000	310.000	310.000	263.000	283.000	0	0	1.374.000	1.176.000
426120 Членарини во домашни организации	0	0	31.000	23.000	0	0	0	0	0	0	31.000	23.000
426210 Расходи за репрезентација	0	0	460.000	360.000	0	0	55.000	65.000	0	0	515.000	425.000
426310 Семинари и конференции	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
426410 Објавување на огласи	0	0	20.000	20.000	150.000	150.000	0	0	0	0	170.000	170.000
426990 Други оперативни расходи	0	0	250.000	140.000	160.000	160.000	208.000	218.000	0	0	618.000	518.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	42.000	42.000	180.000	180.000	0	0	0	0	222.000	222.000
464 Разни трансфери	0	0	42.000	42.000	180.000	180.000	0	0	0	0	222.000	222.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
464910 Плаќање по судски решенија	0	0	42.000	42.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	222.000	222.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	342.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	342.000	120.000
4801 Купување на опрема и машини	0	0	222.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	222.000	70.000
480110 Купување на канцелариска опрема	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
480130 Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	0	0	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	20.000
480140 Купување на информатичка и видео опрема	0	0	102.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	30.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	0	0	120.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	50.000
485710 Книги за библиотеки и учебници	0	0	120.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	50.000

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		В К У П Н О	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
НА ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)													
ПРИХОДИ :													
НАО ОБРАЗОВАНИЕ(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)													
НАА ИЗГРАДЕА НА УЧИЛИШТЕ ВО НАСЕЛБА "СТОЧЕН ПАЗАР"													
РАСХОДИ													
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
481 Градежни објекти													
482 Други градежни објекти													
НАО ОБРАЗОВАНИЕ(КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)													
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
482 Други градежни објекти													
48230 Реконструкција на други објекти													
НАА ИЗГРАДЕА НА УЧИЛИШТЕ ВО НАСЕЛБА "СТОЧЕН ПАЗАР"													
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
481 Градежни објекти													
481220 Набавка или нова изградба на деловни објекти													

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	25.326.000	25.326.000	33.734.000	33.734.000	415.000	415.000	0	0	59.475.000	59.475.000	59.475.000	59.475.000
ПРИХОДИ :														
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	25.326.000	25.326.000	33.734.000	33.734.000	415.000	415.000	0	0	59.475.000	59.475.000	59.475.000	59.475.000
РАСХОДИ														
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	29.658.000	29.658.000	0	0	0	0	0	0	29.658.000	29.658.000
401 Основни плати	0	0	0	0	21.539.000	21.539.000	0	0	0	0	0	0	21.539.000	21.539.000
402 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	8.119.000	8.119.000	0	0	0	0	0	0	8.119.000	8.119.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	25.326.000	25.326.000	3.990.000	3.990.000	415.000	415.000	0	0	29.731.000	29.731.000	29.731.000	29.731.000
420 Патни и дневни расходи	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
421 Коминални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	4.240.000	4.240.000	3.990.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0	8.230.000	8.230.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	14.736.000	14.736.000	0	0	415.000	415.000	0	0	15.151.000	15.151.000	15.151.000	15.151.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	3.680.000	3.680.000	0	0	0	0	0	0	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
425 Договорни услуги	0	0	2.370.000	2.370.000	0	0	0	0	0	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
426 Други тековни расходи	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
464 Разни трансфери	0	0	0	0	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	25.326.000	25.326.000	33.734.000	33.734.000	415.000	415.000	0	0	59.475.000	59.475.000	59.475.000	59.475.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	29.658.000	29.658.000	0	0	0	0	0	0	29.658.000	29.658.000
401 Основни плати	0	0	0	0	21.539.000	21.539.000	0	0	0	0	0	0	21.539.000	21.539.000
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	0	20.361.000	20.361.000	0	0	0	0	0	0	20.361.000	20.361.000
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	0	0	1.178.000	1.178.000	0	0	0	0	0	0	1.178.000	1.178.000
402 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	8.119.000	8.119.000	0	0	0	0	0	0	8.119.000	8.119.000
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	0	5.319.000	5.319.000	0	0	0	0	0	0	5.319.000	5.319.000
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	0	0	2.188.000	2.188.000	0	0	0	0	0	0	2.188.000	2.188.000
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	0	0	406.000	406.000	0	0	0	0	0	0	406.000	406.000
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	206.000	206.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	25.326.000	25.326.000	3.990.000	3.990.000	415.000	415.000	0	0	29.731.000	29.731.000	29.731.000	29.731.000
420 Патни и дневни расходи	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
421 Коминални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	4.240.000	4.240.000	3.990.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0	8.230.000	8.230.000
421110 Електрична енергија	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
421120	Водовод и канализација	0	0	1,200.000	1,200.000	0	0	0	0	0	0	0	1,200.000	1,200.000
421130	Губретарина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421240	Течни горива	0	0	300.000	300.000	3,990.000	3,990.000	0	0	0	0	0	4,290.000	4,290.000
421310	Пошта	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
421320	Телефон и телефакс	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
421420	Регистрација на моторни возила	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	14,736.000	14,736.000	0	0	415.000	415.000	0	0	0	15,151.000	15,151.000
423110	Канцелариски материјали	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	0	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
423190	Други административни материјали	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423310	Униформи	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
423330	Постелина	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	11,100.000	11,100.000	0	0	415.000	415.000	0	0	0	11,515.000	11,515.000
423710	Средства за одржување на хигиена	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
423810	Ситен инвентар	0	0	1,700.000	1,700.000	0	0	0	0	0	0	0	1,700.000	1,700.000
423830	Резервни делови	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423990	Други материјали	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	3,680.000	3,680.000	0	0	0	0	0	0	0	3,680.000	3,680.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (експлуатација резервни делови, гуми)	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
424210	Одржување на згради	0	0	1,350.000	1,350.000	0	0	0	0	0	0	0	1,350.000	1,350.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
424430	Поправки и одржување на машини	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	0	0	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
425	Договорни услуги	0	0	2,370.000	2,370.000	0	0	0	0	0	0	0	2,370.000	2,370.000
425250	Осигурување на недвижности и права	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425260	Осигурување на моторни возила	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
425310	Правни услуги	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самост. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
425990 Други договорни услуги	0	0	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
426 Други тековни расходи	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
426210 Расходи за репрезентација	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
426990 Други оперативни расходи	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
464 Разни трансфери	0	0	0	0	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
464940 Трансфери при пензионирање	0	0	0	0	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	0	0	25.200.000	25.200.000	14.296.000	13.879.000	0	0	0	0	0	0	39.496.000	39.079.000
ПРИХОДИ :														
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	0	0	25.200.000	25.200.000	14.296.000	13.879.000	0	0	0	0	0	0	39.496.000	39.079.000
РАСХОДИ														
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.470.000	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.370.000
401 Основни плати	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.240.000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.130.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	19.250.000	19.250.000	8.396.000	8.409.000	0	0	0	0	0	0	27.646.000	27.659.000
420 Патни и дневни расходи	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421 Коминални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.940.000	3.940.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	5.940.000	5.940.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	13.350.000	13.350.000	6.396.000	6.409.000	0	0	0	0	0	0	19.746.000	19.759.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000
425 Договорни услуги	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
426 Други тековни расходи	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
480 Купување на опрема и машини	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ	0	0	25.200.000	25.200.000	14.296.000	13.879.000	0	0	0	0	0	0	39.496.000	39.079.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.470.000	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.370.000
401 Основни плати	0	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	3.990.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.240.000
401130 Основни плати - други вработени	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.740.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	7.740.000
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
402 Придоноси за социјално осигурување	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.130.000
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	930.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.030.000
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	19.250.000	19.250.000	8.396.000	8.409.000	0	0	0	0	0	0	27.646.000	27.659.000
420 Патни и дневни расходи	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421 Коминални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.940.000	3.940.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	5.940.000	5.940.000
421110 Електрична енергија	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самостојна активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
421120 Водовод и канализација	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
421130 Губретарина	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
421190 Други комунални такси и услуги	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
421240 Течни горива	0	0	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
421310 Пошта	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421320 Телефон и телефакс	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
421390 Други трошоци за комуникација	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421410 Горива и масла (моторни возила)	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
421420 Регистрација на моторни возила	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
421430 Транспорт на стоки	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
421440 Транспорт на луѓе	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	13.350.000	13.350.000	6.396.000	6.409.000	0	0	0	0	0	0	19.746.000	19.759.000
423110 Канцелариски материјали	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423120 Списание, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
423310 Униформи	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423320 Обуки	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423330 Постелина	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	9.000.000	9.000.000	4.241.000	4.254.000	0	0	0	0	0	0	13.241.000	13.254.000
423510 Лекови	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
423540 Ортопедски средства и импланти	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423710 Средства за одржување на хигиена	0	0	2.000.000	2.000.000	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0	0	0	3.155.000	3.155.000
423720 Материјали за разни поправки	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423810 Ситен инвентар	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423830 Резервни делови	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
423990 Други материјали	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000
424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
424210 Одржување на згради	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
424410 Поправки и одржување на мебел	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
424430	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
424440	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
424510	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425	0	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
425210	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
425250	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425260	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425290	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425310	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425330	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
425430	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
425440	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
425490	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
425970	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
425990	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
426	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
426210	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
426310	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
426410	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
426990	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
480	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
480140	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
W0 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА												
	5.090.000	5.090.000	0	0	16.535.000	16.968.000	0	0	0	0	21.625.000	22.058.000
ПРИХОДИ :												
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА												
	5.090.000	5.090.000	0	0	16.535.000	16.968.000	0	0	0	0	21.625.000	22.058.000
РАСХОДИ												
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	16.535.000	16.968.000	0	0	0	0	16.535.000	16.968.000
401 Основни плати	0	0	0	0	11.500.000	11.801.000	0	0	0	0	11.500.000	11.801.000
402 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	5.035.000	5.167.000	0	0	0	0	5.035.000	5.167.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
421 Комерцијални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.210.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000	2.210.000
423 Материјали и ситен инвентар	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
424 Поправки и тековно одржување	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
425 Договорни услуги	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
426 Други тековни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
427 Прирамени вработувања	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
480 Купување на опрема и машини	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА												
	5.090.000	5.090.000	0	0	16.535.000	16.968.000	0	0	0	0	21.625.000	22.058.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	16.535.000	16.968.000	0	0	0	0	16.535.000	16.968.000
401 Основни плати	0	0	0	0	11.500.000	11.801.000	0	0	0	0	11.500.000	11.801.000
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	0	10.500.000	10.801.000	0	0	0	0	10.500.000	10.801.000
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
402 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	5.035.000	5.167.000	0	0	0	0	5.035.000	5.167.000
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	0	3.596.000	3.728.000	0	0	0	0	3.596.000	3.728.000
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	0	0	1.167.000	1.167.000	0	0	0	0	1.167.000	1.167.000
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	0	0	191.000	191.000	0	0	0	0	191.000	191.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
421 Комерцијални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.210.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000	2.210.000
421110 Електрична енергија	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
421120 Водовод и канализација	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
421130 Губрегарија	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП

Програма Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од саморфин. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
421220 Дрва	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
421320 Телефон и телефакс	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421410 Горива и масла (моторни возила)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
421420 Регистрација на моторни возила	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
421440 Транспорт на луѓе	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
423 Материјали и ситен инвентар	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
423310 Униформи	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
423320 Обуки	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
423710 Средства за одржување на хигиена	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
423910 Други материјали за специјална намена	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
423990 Други материјали	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
424 Поправки и тековно одржување	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
424190 Поправки на други возила	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424210 Одржување на згради	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
425 Договорни услуги	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
425260 Осигурување на моторни возила	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
426 Други тековни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
426990 Други оперативни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
427 Привремени вработувања	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000
427110 Привремени вработувања	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
480 Купување на опрема и машини	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
480140 Купување на информатичка и видео опрема	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
480150 Купување на кујнска опрема	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
480160 Купување на опрема за греење и климатизација	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
480190 Купување на друга опрема	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самост. активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		ВКУПНО	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс

Измените и дополнувањата на Буџетот на Општината за 2015 година влегуваат во сила со денот на објавување во "Службен гласник на Општината".

Бр.25-2386 /2
30.10.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
ПРОФ. М-Р НИКОЛА ДИМЕСКИ

Службен гласник на Општина Прилеп бр.12 од 30.10.2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2015 ГОДИНА, ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ

1. Кварталниот Извештај за извршување на Буџет на Општина Прилеп за 2015 година, за трет квартал, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/2
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година

Општина: ОПШТИНА ПРИЛЕП
Извештаен период: од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година
Датум на поднесување на извештајот: 30.10.2015

Приходи - квартал 3		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :																
	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	350.500.000	202.623.521	590.080.000	415.642.622	76.064.000	25.541.581	12.880.000	4.087.671	0	0	1.029.524.000	647.696.396	381.628.605	62.93	
	ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	290.253.000	181.885.989	590.080.000	394.341.428	74.921.000	25.100.279	2.685.000	387.138	0	0	957.939.000	601.714.634	356.224.166	62.81	
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :																
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	91.000.000	40.284.003	0	0	300.000	0	0	0	0	0	91.300.000	40.284.003	51.015.997	44.12	
	ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	151.247.000	47.056.235	0	0	1.443.000	84.608	10.195.000	0	0	0	162.885.000	47.140.843	115.744.157	28.94	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	249.314.000	130.053.453	0	0	0	0	0	0	0	0	249.314.000	130.053.453	119.260.547	52.16	
711	ДАНОК ОД ДОХОД ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	8.820.000	6.714.948	0	0	0	0	0	0	0	0	8.820.000	6.714.948	2.105.052	76.13	
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	87.785.000	53.269.480	0	0	0	0	0	0	0	0	87.785.000	53.269.480	34.515.520	50.68	
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	137.219.000	63.405.710	0	0	0	0	0	0	0	0	137.219.000	63.405.710	73.813.290	46.21	
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ	15.490.000	6.663.315	0	0	0	0	0	0	0	0	15.490.000	6.663.315	8.826.685	43.02	
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.150.000	6.050.451	0	55.590	76.064.000	25.541.581	0	662.199	0	0	86.214.000	32.309.821	53.904.179	37.48	
721	ПРЕПРИЕМАЧКИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	-1.100	0.00	
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.300.000	3.091.180	0	0	0	11.778	0	0	0	0	5.300.000	3.102.958	2.197.042	58.55	
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.050.000	533.743	0	0	73.199.000	25.467.213	0	662.199	0	0	74.249.000	26.663.155	47.585.845	35.91	
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	34.356	0	0	10.000	1.490	0	0	0	0	10.000	35.846	-25.846	358.46	

423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	17.330.000	7.209.132	15.841.000	9.685.286	34.657.000	11.809.635	639.000	18.280	0	0	0	68.467.000	28.722.333	39.744.667	41.95
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	60.060.000	33.405.864	25.397.000	7.294.417	7.385.000	1.518.796	0	0	0	0	0	92.842.000	42.219.077	50.622.923	45,47
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	14.460.000	7.397.048	40.367.000	18.584.004	15.238.000	4.646.879	103.000	51.716	0	0	0	70.168.000	30.679.647	39.488.353	43,72
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	12.110.000	7.762.019	1.859.000	844.298	1.774.000	463.814	503.000	114.853	0	0	0	16.246.000	9.184.984	7.061.016	56,54
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	5.220.000	3.580.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220.000	3.580.146	1.639.854	68,59
45	КАМАТИ	500.000	335.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	335.526	164.474	67,11
452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	500.000	335.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	335.526	164.474	67,11
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	71.900.000	60.861.686	1.934.000	382.084	132.000	7.160	0	0	0	0	0	73.966.000	51.250.930	22.715.070	69,29
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕДПРИЈАТИЈА	52.000.000	37.418.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	37.418.054	14.581.946	71,96
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	7.800.000	6.189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	6.189.000	1.611.000	79,35
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	12.100.000	7.254.632	1.934.000	382.084	132.000	7.160	0	0	0	0	0	14.166.000	7.643.876	6.522.124	53,96
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ	1.600.000	285.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	285.500	1.314.500	17,84
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.600.000	285.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	285.500	1.314.500	17,84
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.200.000	2.196.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.196.732	3.268	99,85
491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	2.200.000	2.196.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.196.732	3.268	99,85

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	151.247.000	47.056.235	0	0	1.443.000	84.608	10.195.000	0	0	0	0	162.885.000	47.140.843	115.744.157	28,94
480	Резерви за капитални расходи	1.253.000	1.072.946	0	0	1.021.000	59.280	195.000	0	0	0	0	2.469.000	1.132.226	1.336.774	45,86
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	6.600.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	16.600.000	0	16.600.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	126.994.000	44.615.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.994.000	44.615.593	82.378.407	35,13
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	242.000	206	0	0	0	0	0	242.000	206	241.794	0,09
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	9.200.000	576.938	0	0	180.000	25.122	0	0	0	0	0	9.380.000	602.060	8.777.940	6,42
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕДПРИЈАТИЈА	7.200.000	790.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	790.758	6.409.242	10,98
Образложение																

ПРОГРАМА		АО - АО.Совет на општина		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Остането за реализација до крај на 2015 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
40		ПЛАТИ, НАЕМИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		7.650.000	5.205.412	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000	5.205.412	2.444.588	68,04
		401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	780.000	520.604	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	520.604	259.396	66,74
41		404 ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ		6.870.000	4.684.808	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	4.684.808	2.185.192	68,19
			РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	797.579	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	797.579	1.902.421	29,54
42		412 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.200.000	366.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	366.000	834.000	30,50
		413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	1.500.000	431.579	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	431.579	1.068.421	28,77
46		СТОКИ И УСЛУГИ		1.050.000	285.395	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	285.395	764.605	27,18
		420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
47		421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ		500.000	129.195	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	129.195	370.805	25,84
		426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	350.000	156.200	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	156.200	193.800	44,63
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		57.350.000	40.333.754	0	0	0	0	0	0	0	0	57.350.000	40.333.754	17.016.246	70,33
		461	СУБВЕНЦИИ ЗА ЈАВНИ ПРЕДПРИЈАТИЈА	52.000.000	37.418.054	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	37.418.054	14.581.946	71,96
47		463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ		2.200.000	1.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.475.000	725.000	67,05
		464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	3.150.000	1.440.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	1.440.700	1.709.300	45,74
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНИФИЦИИ		1.600.000	285.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	285.500	1.314.500	17,84
		471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.600.000	285.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	285.500	1.314.500	17,84

ПРОГРАМА	АО - АО.Совет на општина	АО - АО.Совет на општина													
		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
48		600.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.600.000	0	10.600.000	0,00
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	600.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.600.000	0	10.600.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година									
		План		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		Останато за реализација до крај на 2015 година		%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																					
ПРОГРАМА В1 - В1.Детски градинки		В1 - В1.Детски градинки																			
		40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	29.658.000	21.750.921	0	0	0	0	0	0	29.658.000	21.750.921	7.907.079	73,34				
		401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	21.539.000	15.843.107	0	0	0	0	0	0	21.539.000	15.843.107	5.695.893	73,56				
		402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦЛОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	8.119.000	5.907.814	0	0	0	0	0	0	8.119.000	5.907.814	2.211.186	72,77				
42			СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	3.990.000	987.132	25.326.000	9.084.369	415.000	0	0	29.731.000	10.071.501	19.659.499	33,88					
420			ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00					
421			КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	3.990.000	987.132	4.240.000	1.688.990	0	0	0	8.230.000	2.676.122	5.553.878	32,52					
423			СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	0	0	14.736.000	5.064.871	415.000	0	0	15.151.000	5.064.871	10.086.129	33,43					
424			ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	3.680.000	1.330.299	0	0	0	3.680.000	1.330.299	2.349.701	36,15					
425			ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	2.370.000	968.593	0	0	0	2.370.000	968.593	1.401.407	40,87					
426			ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	200.000	31.616	0	0	0	200.000	31.616	168.384	15,81					
46			СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0	86.000	0,00					
464			РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	86.000	0	0	0	0	0	0	86.000	0	86.000	0,00					

Образложение

ПРОГРАМА		В2 - В2.Доновни за стари		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																		
40		ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	5.900.000	4.069.298	5.900.000	4.075.343	0	0	0	0	11.800.000	8.144.641	3.655.359	69,02		
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.250.000	2.968.348	4.250.000	2.936.648	0	0	0	0	8.500.000	5.904.996	2.595.004	69,47		
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦЛОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.650.000	1.100.950	1.650.000	1.138.695	0	0	0	0	3.300.000	2.239.645	1.060.355	67,87		
	42		0	0	8.396.000	5.690.000	19.250.000	6.191.024	0	0	0	0	27.646.000	11.881.024	15.764.976	42,98		
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00		
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	2.000.000	492.000	3.940.000	566.537	0	0	0	0	5.940.000	1.058.537	4.881.463	17,82		
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	6.396.000	5.198.000	13.350.000	5.597.084	0	0	0	0	19.746.000	10.795.084	8.950.916	54,67		
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	1.140.000	0	1.140.000	0,00		
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	490.000	23.778	0	0	0	0	490.000	23.778	466.222	4,85		
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	300.000	3.625	0	0	0	0	300.000	3.625	296.375	1,21		
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																		
			0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00		
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ																
	480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00		

Образложение

ПРОГРАМА	ГЛ - ГЛ. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирани активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
ГЛ - ГЛ. ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ																
42			3.650.000	603.432	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000	603.432	3.046.568	16,53
	425		2.800.000	345.122	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	345.122	2.454.878	12,33
	426		850.000	258.310	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	258.310	591.690	30,39
	46		950.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	400.000	550.000	42,11
	464		950.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	400.000	550.000	42,11

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ПРОГРАМА ДО – ДО. Градоначелник															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	1.242.000	885.106	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.000	885.106	356.894	71,26
		401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	888.000	646.128	0	0	0	0	0	0	0	888.000	646.128	241.872
42	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	354.000	238.978	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000	238.978	115.022	67,51
		420	СТОКИ И УСЛУГИ	1.830.000	666.838	0	0	0	0	0	0	0	1.830.000	666.838	1.163.162
421	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	480.000	94.625	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	94.625	385.375	19,71
		421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	550.000	367.627	0	0	0	0	0	0	0	550.000	367.627	182.373
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	100.000	39.407	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	39.407	60.593	39,41
		426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	700.000	165.179	0	0	0	0	0	0	0	700.000	165.179	534.821
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	173.968	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	173.968	826.032	17,40
		464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.000.000	173.968	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	173.968	826.032

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
ЕО - ЕО Општинска администрација																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	45.200.000	31.281.869	0	0	0	0	0	0	0	0	45.200.000	31.281.869	13.918.131	69,21	
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	33.300.000	22.956.543	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300.000	22.956.543	10.343.457	68,94	
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗИРАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	11.900.000	8.325.326	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	8.325.326	3.574.674	69,96	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	59.221.000	35.644.205	0	0	0	0	0	0	0	0	59.221.000	35.644.205	23.576.795	60,19	
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	850.000	371.993	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	371.993	478.007	43,76	
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	20.291.000	12.136.842	0	0	0	0	0	0	0	0	20.291.000	12.136.842	8.154.158	59,81	
423	СИСТЕМ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	9.700.000	5.186.093	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	5.186.093	4.513.907	53,46	
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	9.350.000	4.209.642	0	0	0	0	0	0	0	0	9.350.000	4.209.642	5.140.358	45,02	
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	5.590.000	4.147.603	0	0	0	0	0	0	0	0	5.590.000	4.147.603	1.442.397	74,20	
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	8.940.000	6.198.181	0	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000	6.198.181	2.741.819	69,33	
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	4.500.000	3.393.851	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	3.393.851	1.106.149	75,42	
45	КАМАТИ	500.000	335.526	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	335.526	164.474	67,11	
452	КАМАТИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	500.000	335.526	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	335.526	164.474	67,11	
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.200.000	2.196.732	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.196.732	3.268	99,85	
491	ОТПЛАТА НА ДОМАШЕН ДОЛГ	2.200.000	2.196.732	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.196.732	3.268	99,85	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
ЕО - ЕО Општинска администрација																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.200.000	2.055.126	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	2.055.126	7.144.874	22,34	
480	Резерви за капитални расходи	1.000.000	989.328	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	989.328	10.672	98,93	

ПРОГРАМА	ЕО - ЕО.Општинска администрација	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	300.000	167.920	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	167.920	132.080	55,97
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	700.000	107.120	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	107.120	592.880	15,30
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	7.200.000	790.758	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	790.758	6.409.242	10,98

Образложение

ПРОГРАМА 33 - 33 Јавно осветлување	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирани активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
	План		План		План		План		План		План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 33 - 33 Јавно осветлување														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	32.000.000	17.944.294	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	17.944.294	14.055.706	56,08
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	22.000.000	15.912.783	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	15.912.783	6.087.217	72,33
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	5.000.000	1.317.596	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.317.596	3.682.404	26,35
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	5.000.000	713.915	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	713.915	4.286.085	14,28

Образложение

ПРОГРАМА 34 - 34 Јавна чистота		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		План	
		Останато за реализација до крај на 2015 година		План		План		План		План		План		План		Останато за реализација до крај на 2015 година	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.410.000	10.515.443	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	10.515.443	3.894.557	72,97		
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	14.410.000	10.515.443	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	10.515.443	3.894.557	72,97		
ПРОГРАМА 34 - 34 Јавна чистота																	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА 34 - 34 Јавна чистота																	

Образложение

ПРОГРАМА	46 - 46.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		Реализација за 3 квартал		Реализација за 3 квартал		Реализација за 3 квартал		Реализација за 3 квартал		Реализација за 3 квартал		План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал						
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26.000.000	15.978.210	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	15.978.210	10.021.790	61,45		
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	26.000.000	15.978.210	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	15.978.210	10.021.790	61,45		

Образложение

ПРОГРАМА	38 - 38. Други комунални услуги	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	2.051.118	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.051.118	1.948.882	51,28		
		3.000.000	1.405.118	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.405.118	1.594.882	46,84		
		1.000.000	646.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	646.000	354.000	64,60		

Образложение

42		39 - 39. Одржување на простори за паркирање	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
			План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ПРОГРАМА																
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
424		ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00

ПРОГРАМА	ЗА – ЈА.Изградба на јавно осветлување	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
48		8.500.000	2.840.599	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	2.840.599	5.659.401	33,42		
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	8.500.000	2.840.599	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	2.840.599	5.659.401	33,42		

ПРОГРАМА	УГ - ЈГ. Изградба на системи за водоснабдување	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
ПРОГРАМА																	
УГ - ЈГ. Изградба на системи за водоснабдување																	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.400.000	3.602.357	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	3.602.357	5.797.643	38,32		
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	9.400.000	3.602.357	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	3.602.357	5.797.643	38,32		

ПРОГРАМА	УД - УД.Изградба и реконструкција на локални патништа	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	58.664.000	23.548.162	0	0	0	0	0	0	0	0	58.664.000	23.548.162	35.115.838	40,14
		50.164.000	23.078.344	0	0	0	0	0	0	0	0	50.164.000	23.078.344	27.085.656	46,01
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	8.500.000	469.818	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	469.818	8.030.182	5,53

ПРОГРАМА	ЖИ - ЈИ.Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирани активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
48		23.500.000	8.025.593	0	0	0	0	0	0	0	0	23.500.000	8.025.593	15.474.407	34,15
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	23.500.000	8.025.593	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400.000	8.025.593	15.474.407	34,15

ПРОГРАМА	УЛ – УЛ. Други комунални услуги (капитални расходи)	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	1.497.659	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	1.497.659	10.502.341	12,48	
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	12.000.000	1.497.659	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	1.497.659	10.502.341	12,48	

ПРОГРАМА ЗН - ЗН. Урбана опрема (капитални расходи)	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
	План		План		План		План		План		План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
48	3.763.000	936.715	0	0	0	0	0	0	0	0	3.763.000	936.715	2.826.285	24,89
480	63.000	62.618	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	62.618	382	99,39
482	3.700.000	874.097	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	874.097	2.825.903	23,62

Образложение

ПРОГРАМА		K1 - K1.Библиотекарство		ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА												K1 - K1.Библиотекарство											
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година															
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%										
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	6.137.000	4.338.905	0	0	0	0	0	0	6.137.000	4.338.905	1.798.095	70,70												
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.475.000	3.167.398	0	0	0	0	0	0	4.475.000	3.167.398	1.307.602	70,78												
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗИРАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.662.000	1.171.507	0	0	0	0	0	0	1.662.000	1.171.507	490.493	70,49												
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	3.378.000	1.634.416	600.000	385.483	0	0	0	0	3.978.000	2.019.899	1.958.101	50,78												
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	45.000	3.030	0	0	0	0	45.000	3.030	41.970	6,73												
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	1.600.000	612.442	140.000	100.535	0	0	0	0	1.740.000	712.977	1.027.023	40,98												
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	800.000	418.118	100.000	69.368	0	0	0	0	900.000	487.486	412.514	54,17												
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	400.000	285.332	100.000	55.120	0	0	0	0	500.000	340.452	159.548	68,09												
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	430.000	246.761	165.000	107.612	0	0	0	0	595.000	354.373	240.627	59,56												
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	148.000	71.763	50.000	49.818	0	0	0	0	198.000	121.581	76.419	61,40												

Образложение

ПРОГРАМА	К4 - К4. Културни манифестации и творештво	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА														
		42	СТОКИ И УСЛУГИ	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		
				План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година
К4 - К4. Културни манифестации и творештво																
	42		6.000.000	2.805.312	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.805.312	3.194.688	46,76
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.000.000	287.258	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	287.258	712.742	28,73
	423	СИТЕН ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	1.930.000	506.089	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	506.089	1.423.911	26,22
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.850.000	1.027.816	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.027.816	822.184	55,56
	426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.220.000	984.149	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	984.149	235.851	80,67
	46		6.000.000	4.787.764	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.787.764	1.212.236	79,80
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	6.000.000	4.787.764	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.787.764	1.212.236	79,80

ПРОГРАМА	КА – КА. КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	КА – КА. КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО													
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.430.000	3.333.275	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	3.333.275	10.096.725	24,82
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	13.430.000	3.333.275	0	0	0	0	0	0	0	0	13.430.000	3.333.275	10.096.725	24,82

Образложение

ПРОГРАМА	ЛО – ЛО Спорт и рекреација	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирани активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
46		6.600.000	5.166.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	5.166.200	1.433.800	78,28
	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ														
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5.600.000	4.714.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	4.714.000	886.000	84,18
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.000.000	452.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	452.200	547.800	45,22

Образложение

ПРОГРАМА		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година					
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%		
Н1 - Н1.Основно образование																	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	244.467.000	182.071.808	0	0	0	0	0	0	244.467.000	182.071.808	62.395.192	74,48		
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	178.408.000	132.878.836	0	0	0	0	0	0	178.408.000	132.878.836	45.529.164	74,48		
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	66.059.000	49.192.972	0	0	0	0	0	0	66.059.000	49.192.972	16.866.028	74,47		
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	76.040.000	30.686.668	14.062.000	3.006.113	740.000	0	0	0	90.842.000	33.692.781	57.149.219	37,09		
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	404.000	68.272	410.000	0	0	0	814.000	68.272	745.728	8,39		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	35.102.000	14.086.006	147.000	19.418	0	0	0	0	35.249.000	14.105.424	21.143.576	40,02		
423	СИТЕН ИНВЕНТАР,АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	6.703.000	3.376.981	3.598.000	750.815	80.000	0	0	0	10.381.000	4.127.796	6.253.204	39,76		
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	22.772.000	6.261.107	710.000	44.140	0	0	0	0	23.482.000	6.305.247	17.176.753	26,85		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	10.062.000	6.280.941	8.780.000	2.035.301	10.000	0	0	0	18.862.000	8.316.242	10.535.758	44,11		
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	1.401.000	681.633	423.000	88.167	240.000	0	0	0	2.064.000	769.800	1.294.200	37,30		
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	1.668.000	382.084	90.000	0	0	0	0	0	1.758.000	382.084	1.375.916	21,73		
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	1.668.000	382.084	90.000	0	0	0	0	0	1.758.000	382.084	1.375.916	21,73		
Н1 - Н1.Основно образование																	
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.051.000	6.170	195.000	0	0	0	1.246.000	6.170	1.239.830	0,50		
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	749.000	0	195.000	0	0	0	944.000	0	944.000	0,00		
483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ,ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	242.000	206	0	0	0	0	242.000	206	241.794	0,09		
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	60.000	5.964	0	0	0	0	60.000	5.964	54.036	9,94		

Образложение

ПРОГРАМА		Н2 - Н2.Средно образование													
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	144.263.000	107.228.448	0	0	0	0	0	0	144.263.000	107.228.448	37.034.552	74,33
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	105.308.000	78.272.121	0	0	0	0	0	0	105.308.000	78.272.121	27.036.879	74,33
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛИЗИРАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	38.955.000	28.956.327	0	0	0	0	0	0	38.955.000	28.956.327	9.998.673	74,33
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	49.382.000	23.831.307	9.651.000	2.350.787	1.530.000	387.138	0	0	60.563.000	26.569.232	33.983.768	43,87
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	515.000	90.819	1.030.000	202.289	0	0	1.545.000	293.108	1.251.892	18,97
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	15.030.000	10.243.838	274.000	41.051	0	0	0	0	15.304.000	10.284.989	5.019.011	67,20
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	1.942.000	692.187	2.873.000	327.497	144.000	18.280	0	0	4.959.000	1.037.964	3.921.036	20,93
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	2.225.000	747.978	1.755.000	89.237	0	0	0	0	3.980.000	837.215	3.142.785	21,04
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	29.875.000	12.056.302	3.433.000	1.511.595	93.000	51.716	0	0	33.401.000	13.619.613	19.781.387	40,78
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	310.000	90.902	801.000	290.588	263.000	114.853	0	0	1.374.000	496.343	877.657	36,12
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	180.000	0	42.000	7.160	0	0	0	0	222.000	7.160	214.840	3,23
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	180.000	0	42.000	7.160	0	0	0	0	222.000	7.160	214.840	3,23
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	342.000	78.438	0	0	0	0	342.000	78.438	263.562	22,94
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	222.000	59.280	0	0	0	0	222.000	59.280	162.720	26,70
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	120.000	19.158	0	0	0	0	120.000	19.158	100.842	15,96

ПРОГРАМА	НА – НА.ОБРАЗОВАНИЕ–КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	НА – НА.ОБРАЗОВАНИЕ–КАПИТАЛНИ РАСХОДИ													
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	1.195.749	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	1.195.749	10.804.251	9,98
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОА НА ВЛАСТ	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	6.000.000	1.195.749	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	1.195.749	4.804.251	19,93

Образложение

ПРОГРАМА		НБ0 - НБ0. Противпожарна заштита		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година							
		План		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		План		Реализација за 3 квартал		Останато за реализација до крај на 2015 година		%	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																					
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	16.535.000	11.670.441	0	0	0	0	0	0	0	0	16.535.000	11.670.441	4.864.559	70,58				
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	11.500.000	8.152.565	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	8.152.565	3.347.435	70,89				
402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦ.ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	5.035.000	3.517.876	0	0	0	0	0	0	0	0	5.035.000	3.517.876	1.517.124	69,87				
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.900.000	2.357.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	2.357.984	2.542.016	48,12				
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	2.210.000	1.382.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000	1.382.047	827.953	62,54				
423	СИТЕН ИНВЕНТАР, АПАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	700.000	199.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	199.354	500.646	28,48				
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.100.000	583.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	583.536	516.464	53,05				
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	120.000	6.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	6.752	113.248	5,63				
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00				
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	720.000	186.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	186.295	533.705	25,87				
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА																					
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	190.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	21.000	169.000	11,05				
480	Резерви за капитални расходи	190.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	21.000	169.000	11,05				

Образложение

ПРОГРАМА	Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА													
		Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање													
		Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
42		СТОКИ И УСЛУГИ	3.000.000	1.184.348	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.184.348	1.815.652	39,48
425		ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3.000.000	1.184.348	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.184.348	1.815.652	39,48

Лице за контакт

Име и презиме и тел. број:

Драге Звездакоски 048 401 731

Овластено лице(печат и потпис):

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП, ДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ ПОДАРОЦИ И ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на Општина Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/3
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и член 66 од Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на Р.М" бр.5/2002), член 26 став 1 точка 33 и член 92,93 и 94 од Статутот на општина Прилеп ("Сл. гласник на општина Прилеп" бр.6/2003;4/2005 и 11/2008), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП, ДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ ПОДАРОЦИ И ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Во Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на Општина Прилеп,

давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр.14 од 02.11.2009), во членот 2 се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Со стварите во општинска сопственост во име на општината располага градоначалникот.“

Член 2

Членот 5 се менува и гласи :

„(1) Општината може да ги продава ,разменува и дава под закуп недвижните и подвижните ствари што се во нејзина сопственост по пат на Електронско јавно наддавање во согласност со одредбите на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост“

(2) Продажбата, размената и закупот на недвижните ствари и продажбата на движните ствари се врши врз основа на проценета вредност согласно Законот за процена. Општината е должна да обезбеди процена на недвижноста согласно со Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот донесена врз основа на Законот за процена. Проценетата вредност на недвижноста претставува почетна цена на недвижноста при продажбата.“

(3) Средствата остварени од продажбата, размената, закупот или давањето на користење на стварите во општинска сопственост се приход на Буџетот на општината.“

Член 3

После глава ИИ се менува насловот А кој гласи:

„ А) ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ПРАВНИ ЛИЦА ОСНОВАНИ ОД ДРЖАВА “се додава нов член 5-а кој гласи:

“ Член 5-а

(1) Недвижните ствари во сопственост на општината, Советот на општината со одлука може времено или трајно да ги даде на користење, со или без надоместок, на државни органи и на правни лица основани од државата.

(2) За престанок на правото на користење на стварите од ставот (1) на овој член одлучува Советот на општината.

(3) Одлуката на Советот на општината, е основ за запишување во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 4

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Продажбата на недвижните ствари се врши со електронско јавно наддавање.

Член 5

Во членот 13 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Огласот се објавува во електронскиот систем за јавно наддавање и во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата” .

Член 6

Членот 14 се менува и гласи:

„Огласот за продажба на недвижните ствари задолжително ги содржи следниве податоци за:

- недвижната ствар која е предмет на продажба (површина и број на катастарска парцела каде се наоѓа, катастарска општина и број на имотен лист, број на зграда, намена на зграда, број на влез, број на посебен дел од зграда);

- урбанистичко-планска документација за земјиштето на кое се наоѓа недвижната ствар која е предмет на продажба;

- почетната цена за недвижната ствар која е предмет на продажба;

- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање;

- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање;

- условите за учество на јавно наддавање за странските физички и правни лица;

- услови за учество на јавното наддавање за домашни физички и правни лица;

- банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната ствар;

- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а банкарската гаранција за сериозност на понудата ќе биде активирана а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните недвижни ствари;

- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на јавно наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на

најповолната понуда, обврски за исплата на данокот на промет, обврска за трошоците за солемнизација на договорот и право на приговор) и

- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање.”

Член 7

Членот 15 се менува и гласи:

„(1) Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за електронско јавно наддавање.

(2) Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата во рок од три дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

(3) Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничко име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање.

(4) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата.”

Член 8

Членот 17 се менува и гласи:

„(1) Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на недвижната ствар и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

(2) Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на недвижната ствар. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема

нова дадена понуда.

(3) Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

(4) Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на недвижната ствар се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат, односно зголемуваат цената на недвижната ствар без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, вредноста на недвижната ствар повторно се намалува за 2% од првичната проценета вредност.

(5) Намалувањето на вредноста на недвижната ствар во текот на наддавањето, доколку станува збор за објава по првпат може да биде најмногу до 30% од проценетата вредност без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.

(6) Намалувањето на вредноста на недвижната ствар во текот на наддавањето, доколку станува збор за објава по вторпат може да биде најмногу до 30%, доколку на јавното наддавање се пријавил само еден заинтересиран учесник, а доколку се пријавиле двајца или повеќе учесници, намалувањето на вредноста на недвижната ствар може да биде до најмногу 50% од проценетата вредност."

Член 9

Членот 19 се менува и гласи:

„(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за продажба на недвижните ствари.

(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

(3) Најповолниот понудувач во рок од

15 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните недвижни ствари.

(4) По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената на недвижните ствари, одговорното лице на државниот орган корисник на недвижноста, склучува договор за продажба на недвижните ствари. На договорот за продажба на недвижните ствари соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи."

Член 10

Член 23 се менува и гласи

"Банкарската гаранција за сериозност на понудата што се доставува за учество на јавното наддавање мора да биде во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната ствар "

Во членот 24 ставовите (1) и (3) се менуваат и гласат:

„(1) Банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.

(3) Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање."

Член 11

По членот 25 се додава нов член 25-а кој гласи:

„(1) Учесниците на јавното наддавање имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен."

Член 12

Во членот 31 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Давањето на недвижни ствари во закуп се врши со електронско јавно наддавање.

Член 13

Членот 32 се менува и гласи:

„(1) Висината на вкупната почетна цена на закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност за месечна закупнина на недвижната ствар.

(2) Вредноста на недвижната ствар од ставот (1) на овој член ја определува овластен проценител, согласно со Законот за процена.”

Член 14

Во членот 35 по зборовите „се врши со“ се додава зборот „електронско“, а после зборот „наддавање“ се става точка и се бришат останатите зборови.

Член 15

Член 36 се менува и гласи

“Вредноста на движните ствари што се предмет на продажба ја определува овластен проценител, согласно со Законот за процена “

Член 16

Се бришат членовите 42,43,44,45,46,47 и 48.

Член 17

Членовите 49,50,51,52,53,54,55,56,57 и 58 стануваат 42,43,44,45,46,47 и 48.

Член 18

Оперативната програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25 – 2386/4
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА
ЗИМСКАТА СЛУЖБА НА ПОДРАЧЈЕТО ОД
ОПШТИНА ПРИЛЕП, ЗА СЕЗОНАТА 2015/2016
ГОДИНА**

1.Оперативната програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2015/2016 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2388/4
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст.1 т.1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„бр.5/2002) и чл.26,ст.1,т.1 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп„бр.6/2003), Советот на општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на
зимската служба на подрачјето од
Општина Прилеп, за сезоната 2015/2016**

1. Цел на Програмата;
2. Обем, динамика и ниво на одржувањето;
3. Организациска поставеност на зимската служба и обврски на учесниците:
 - 3.1. Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата;
 - 3.2. Советот на општината Прилеп;
 - 3.3. Надзорен орган;
 - 3.4. Општински центар за справување со кризи;
 - 3.5. Други учесници;
 - 3.6. Организации,заедници и граѓани;
4. Прилози:
 - 4.1. Преглед на приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците во градот;
 - 4.2. Список на одговорните лица од претпријатието на кои ќе му биде отстапена работата, со Одлука на Управниот Одбор;
 - 4.3. Табеларен преглед за приоритетното чистење и посипување на сообраќајниците - улиците:
 - сообраќајници од прв и втор приоритет;

- интервенција по потреба;

-должините на коловозните површини за ослобување се дадени во прегледот за приоритетно чистење и расчистување на сообраќајниците (дел 4.1.1 и 4.1.2.) и интервенција по потреба, изнесуваат: 42.000,00м. од ПРВ приоритет, 17.100 м. од ВТОР приоритет и интервенција по потреба е 71.700м.

ВОВЕД

Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием на сообраќајот во зимските услови претставува значајна потреба на граѓаните и стопанството, бидејќи се можни нарушувања и прекини на нормално одвивање на сообраќајот во градот. Особено се неповолни изненадувањата од временските непогоди посебно при несоодветно извршена подготовка на надлежните органи.

Оваа Програма тргнува,пред се, од претпоставката за обезбедување на одговорен однос на сите субјекти во Општината, особено на тој начин би имале поприфатливи услови за сообраќајот и би овозможиле рационално и економично извршување на Програмата. Уште позначајно е што ќе се создадат потребните услови за нормално одвивање на стопанските и други дејности.

1.Цел на Програмата

Програмата има цел да предвиди услови за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општината Прилеп преку:

-одредување обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и голомразиците од коловозните површини;

-дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во реализацијата на оваа Програма;

-дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата.

2.Обем, динамика и ниво на одржување

2.1.Обем на одржување

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:

-сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, виталните сообраќајници и пристапи(од сообраќајниците до објектот) до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

2.2.Ниво и динамика на одржувањето

Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет, како што е даден во табеларниот преглед

- сообраќајници од 1 приоритет
- сообраќајници од 2 приоритет
- интервенција по потреба

Отстранувањето на подмразнатите во услови кога нема врнежи(падавини) се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот.

Дежурството се обезбедува континуирано за зимскиот период.

Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.

Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација, работната сила и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.

Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 часот поради доаѓањето на работните места на луѓето и учениците или за најмногу од 5(пет) часа по престанокот на врнежите од снег.

Останатите сообраќајници од 2 приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од 1 приоритет.

Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши претпријатието на кое му е доверена работата, по претходна согласност од надзорниот орган, а по налог на начелникот.

Претпријатието на кое му е доверена работата треба да располага минимум со следната механизацијата, опрема, материјали и работна сила.

Вид на механизација	парчиња
Камион со плуг за чистење на снегот и посипувач	4
Грејдер	1
Утоварувач со предна корпа	1
Утоварувач со предна корпа и плуг за чистење на снег	1
Булдожер-гасеничар со плуг	1
Трактор со плуг за чистење на снег	1
Мини багер (кршечки) со предна утоварена корпа и плуг за чистење снег	1

3.Организациска поставеност на зимската служба и обврска на учесниците

На подрачјето на општина Прилеп, зимската служба ја организира Единицата на локална самоуправа-Прилеп, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.

Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работата.

Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатие кое ќе ја спроведува Оперативната Програма и остварува соработка со сите други субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимска служба.

Функционирањето на зимската служба се остварува со следната организациска поставеност:

3.1.Претпријатие на кое ќе му бидат отстапени работите

Претпријатието на кое ќе му бидат отстапени работите, формира тело за организирање и раководење на Зимската служба. Телото ја следи реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната служба одлучува за преземање потребни активности предизвикани од времените неприлики.

Претпријатието ги има следните задолженија:

-организира непрекинато дежурство преку целиот зимски период, во текот на сите 24 часа (освен во случаи кога надзорниот орган наложи редуцирање или престанување на дежурствата) .

-со специјални машини,опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатица од коловозните површини;

-возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во текот на траењето на зимската сезона ја чува на плацот на претпријатието или определените пунктови како би можела при укажана потреба навремено да биде ставена во функција.

-води целосна документација за работата на Зимската служба;

-доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за работната рака и механизација;

-секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на Зимската служба, како и надзорниот орган;

-ги прима и секојдневно ги доставува до ЦИТ извештаите и прогнозите за временските услови, нарачателот и Министерството за внатрешни работи;

-секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во Зимската служба, во соработка со раководителот на смената;

-врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и на другата механизација;

-организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резерви делови и стручен кадар за обезбедување исправноста на механизацијата и дејствување на Зимската служба;

-За сезоната 2015/2016 година се обезбедуваат следните материјали:

-набавка на песок (ризла-2)-----400 м3
-набавка на индустриска сол----- 150 Т

Наведените материјали ги набавува и се складираат во плацот на претпријатието на кое му е отстапена работата. Нивната употреба во зимските услови при температури на мрзнење,ќе биде како мешавина до 3:1 (гранулиран песок и сол), заради посипување на нагорни и критични места.

3.2.Советот на општина Прилеп,со стручните служби:

-ја усвојува оваа оперативна Програма;

-го контролира извршувањето на оваа Програма;

3.3.Единицата на Локална самоуправа

-ја координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;

-преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на учесниците.

3.4.Надзорен орган

Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на општина Прилеп за сезоната 2015/2016 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:

1.Ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка документација;

2.Координира со органите и телата на Советот на општина Прилеп, со Центарот за справување со кризи, Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, заедници и граѓани ;

3.Дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите.

4.Ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување ; редуцирање или укинување на дежурствата на механизацијата и работниците , за што благовремено (најкасно во рок од 12 часа) го известува претпријатието на кое му е отстапена работата.

5. Врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.

3.5. Регионален центар за управување со кризи

Регионалниот Центар за управување со кризи не е непосредно вклучен во работата на Зимската служба, меѓутоа Центарот посредно ќе ја следи работата на Службата преку благовремено примање и пренесување на информации.

3.6.Други учесници

3.6.1. Министерството за внатрешни работи-сообраќајната полиција го контролира и регулираа сообраќајот во новонастанатите состојби на сообраќајниците и патиштата и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистење на сообраќајниците.

3.6.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за одржување за комунален ред на подрачјето на Општината Прилеп, во делот за отстранување на снегот и мразот, преку инспекциските служби.

3.6.3. Републичкиот хидрометеоролошки завод доставува извештаи и прогнози (дневни, тродневни, неделни и месечни) , за временските услови до: Општината Прилеп, Претпријатието на кое му е доверена работата, ЦИТ на Прилеп, Стручна служба и надзорот.

3.7. Претпријатија, заедници и граѓани

3.7.1. ЈКП„Комуналец„Прилеп-РЕ„Комунална Хигиена„ ги превзема потребните мерки за отстранување на снегот и мразот:

- Отворање на пешачки премини;
- Отворање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците;
- Чистење на снегот од ивиците на коловозите за нормално функционирање на сливниците;
- Целосно чистење на мостовите;
- Чистење и празнење на уличните корпи;

3.7.2.Електродистрибуција-Прилеп ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации.

3.7.3.Автобуска станица Прилеп, презема мерки за отстранување на снегот и мразот од автобуската станица и незино оспособување за користење.

3.7.4.АД„Македонски телекомуникации„-Скопје, ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди,инсталациите и телефонските говорници.

3.7.5.Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на граѓаните(пазаришта,гробништа,железнички премини, ранжирани станици, бензиски пумпи и слични објекти), преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмразнатите од овие објекти и простории.

3.7.6.Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и

сл.објекти), преземаат мерки за чистење на снегот од подмразнатицата пред овие објекти.

3.7.7.Граѓаните го чистат снегот и подмразнатицата од тротоарите, патеките и приодите пред своите станбени згради.

3.7.8.Исто така, граѓаните го чистат снегот од крововите и терасите, при што водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите и притоа се обезбедува непречен сообраќај.

3.7.9.Сечењето, отстранувањето на гранки и дрва го врши ЈП „Комуналец,, - Прилеп.

3.7.10.За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за комунален ред.

4. ПРЕГЛЕД ЗА ПРИОРИТЕТНО ЧИСТЕЊЕ И ПОСИПУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦИТЕ - УЛИЦИТЕ

4.1.Сообраќајниците по кои се одвива сообраќајот, витални сообраќајници, критични точки и пристапи (од сообраќајниците до објектот), до објектите чие функционирање е од витално значење за градот.

4.1.1.УЛИЦИ (ПРВ приоритет) со вкупна должина од 42.000 м.

1.	„Александар Македонски,, -од таблата на влезот од Плетвар, до таблата на излезот од градот кај „Црн Бор,,	4.500 м.
2.	„11-ти Октомври,, -од ОУ „Г.Делчев,, (кружен тек) по „Јоска Јорданоски,, до Бул. „Гоце Делчев,,	950 м.
3.	„Ген.Васко Карангелески,, од Бул. „Г.Делчев,, до влез во бензиска Касарни	1800 м.
4.	Бул. „Г.Делчев,, од СО Прилеп до Железничка станица	1700 м.
5.	„Л.Котески,, од рампата на железнички премин до таблата на излез од градот кај Мермерен Комбинат	1750 м.
6.	„Прилепски Бранители,, (стара „Ѓ.Петров,,) од Бул. „Г.Делчев,, до „О.Чопела,, во Варош.	1500 м.
7.	„О.Чопела,, низ Варош до таблата на излезот од градот	1500 м.
8.	„Сотка Ѓорѓиоски,, од Бул. „Г.Делчев,, по „К.Јосифоски,, до „А.Македонски,,	550 м.
9.	„Цар Самоил,, од „А.Македонски,, до пресекот со М- 5	1100 м.
10.	„М.Ацев,, од „А.Македонски,, до „Ѓ.Димитров,,	600 м.
11.	„Т.Тарцан,, од „М.Ацев,, до „11-ти Октомври,,	450 м.
12.	„Д.Нареднико,, од Бул. „Г.Делчев,, до „А.Македонски,,	500 м.
13.	„Кеј 9-ти Септември,, од нас. „Ѓогдере,, (тесниот мост) до ул. „Д.Нареднико,,	1550 м.
14.	„Кеј 1-ви Мај,, од „Ј.Јорданоски,, до „С.Ѓорѓиоски,,	1100 м.
15.	„Ј.Јорданоски,, од „11-ти Октомври,, до „С.Китаноски,,	950 м.
16.	„Борка Талески,, од „Методија Патчев,, до „В.Циривири,,	1300 м.
17.	„М.Шаторов Шарло,, од ул. „Битолска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	250 м.
18.	„Браќа Миладиновци,, од Бул. „Г.Делчев,, околу нас. „Точила,, до нас. „Точила-2,,	1350 м.
19.	„Архиепископ Доситеј,, од „М.Козар,, до Бензиска пумпа кај	1100

Службен гласник на Општина Прилеп бр.12 од 30.10.2015 година

	железничка станица	м.
20.	„Егејска,, од „Прилепски Бранители,, до Бул.,„Г.Делчев,,	1100 м.
21.	„Кузман Јосифоски,, од „Егејска,, до Бул.,„Г.Делчев,,	500 м.
22.	„Самоилова,, од „Браќа Миладиновци,, до „Прилепски Бранители,,	700м.
23.	„М.Козар,, од „Прилепски Бранители,, по „К.Мисирков,, до „Ген.В.Карангелески,,	900 м.
24.	„Трајко Николоски,, од „А.Македонски,, до Бул.,„Г. Делчев,,	1200м.
25.	Обиколен пат од Бул.,„Г.Делчев,, према Млекара до ул.,„Орде Чопела,,	2300 м.
26.	„Ѓ.Петров,, од „Октомвриска,, до „ А.Македонски,,	250 м.
27.	„Борка Утот,, од „К.Јосифоски,, до „Д.Нареднико,,	250 м.
28.	„Октомвриска,, од Кружен тек до „5-та Прилепска Бригада,,	700 м.
29.	„Партизанска,, од „Прилепски Бранители,, до „Петар Ацев,,	450 м.
30.	„Петар Ацев,, (стара „Београдска,,) од „Партизанска,, до „ Тризла,,	200 м.
31.	„Тризла,, од „ Прилепски Бранители,, до Дабничка Река	1350 м.
32.	„5-та Прилепска Бригада,, од „Октомвриска,, до „А.Македонски,,	750 м.
33.	„11-ти Октомври,, од „Тризла,, до „М.Козар,,	450 м.
34.	„Бидимаш,, од „Д.Нареднико,, до рампата на железничка линија	700 м.
35.	„Х.Карпош,,од спој со „Б.Ламески,,по „Републиканска,, до „Кеј 1-ви Мај,,	300 м.
36.	„Браќа Ламески,, од Бул.,„Г.Делчев,, до „Кеј 1-ви Мај,,	350 м.
37.	„Бранко Секулоски-Бељата,,(стара „ Кеј 4-ти Јули,,) од „Генерал Васко Карангелески,, до „Ј.Јорданоски,,	850 м.
38.	„Вера Циривири,, од „Б.Талески,, до „Методија Патчев,,	1050 м.
39.	„Февруарски поход,, со „Борка Спиркоски,, по „Кеј 19-ти Септември,, до „Ј.Јорданоски,,	1100 м.
40.	„М.Камен,, од „Ѓ.Димитров,,(кружен тек) по „3-ти Ноември,, до „М.Патчев,,	650м.
41.	„М.Патчев,, од „3-ти Ноември,, по „Истарска,, до „3-ти Ноември,,	350 м.
42.	„Ѓ.Димитров,, од кружен тек до „Б.Талески,,	1000 м.
	В К У П Н О:	42000 м.

4.1.2.УЛИЦИ (ВТОР приоритет) сообраќајници од поголемо значење за населението со вкупна должина 17100 м.

1.	„Мирче Ацев,, од „Александар Македонски,, до „Кеј 9-ти Септември,,	300 м.
2.	„Трајко Тарцан,, од „М.Ацев,, кај ОУ„Кочо Рацин,, по „Блаже Николоски,, до „Борка Талески,,	400 м.
3.	„Мариовска,, од „В.Циривири,, до „М.Ацев,,	250 м.
4.	„Пенка Котеска,, од „Борка Талески,, до „3-ти Ноември,,	550 м.
5.	„3-ти Ноември,, од „Пенка Котеска,, до „Круме Беќар,, по „Круме Беќар,, до „Ѓ.Димитров,,	650 м.
6.	„Бистра,, и „Осоговска,, -Сточно Пазариште	1000 м.
7.	„Битолска,, од „Цар Самоил,, до „Б.Талески,,	400 м.
8.	„Ц.Коњарец,, од „Битолска,, до „Македонска,,	950 м.
9.	„Македонска, од „Ц.Коњарец,, до „Јордан Грабулоски,,(стара „Динара,,)	300 м.
10.	„Блаже Иваноски,, од „Цар Самоил,, по „Јордан Грабулоски,, до „Македонска,,	650 м.
11.	„Цане Кузманоски,, од Сала „Македонија,, до Пивара	700 м.
12.	„Андон Слабејко,, од „Д.Нареднико,, до Железничкиот мост	650 м.
13.	„Борка Стеваноски,, од „А.Слабејко,, до „Бидимаш,,	450 м.
14.	„Р.Секирчанец,, од Бул.„Г.Делчев,, до „Егејска,,	350 м.
15.	„Ладо Лапецот,, од „Егејска,, до „Браќа Миладиновци,,	500 м.
16.	„К.Јосифоски,, од „Егејска,, до Интернат	500 м.
17.	„К.Волнароски,, од „Партизанска,, до „Ц.Мавровски,,под Кули	500 м.
18.	„Козјак,, од „Прилепски Бранители,, до „Мукос,,	250 м.
19.	„11-ти Октомври,, од „Ј.Јорданоски,, до „Ген.В Карангелески,,	400 м.
20.	„Крушевска,, од „Ген.Васко Карангелески,, до „Бранко Секулоски-Бељата,,	350 м.
21.	„Киро К.-Платник,, од „Крушевска,, до „Наум Н.Борче,,	300 м.
22.	„Наум.Н.Борче,, од „Киро К.Платник,, до „Бранко Секулоски Бељата,,	150 м.
23.	„Гемидиска,, од „Јоска Јорданоски,, до „Февруарски Поход,,	250 м.
24.	„Петар Поп Арсов, од „Ѓ.Димитров,,по „К.Пејчиновиќ,, и „Нада Циривири,, до „Т.Тарцан,,	550 м.
25.	„Радовишка,, од „Октомвриска,, до „3-ти Ноември,,	450 м.
26.	„Пчиња,, од „Радовишка,, до „Ј.Х.Џинот,,	300 м.
27.	„С.Китаноски,, од „Ј.Јорданоски,, до „Бл.Спиркоски,,	350 м.
28.	„Бл.Спиркоски,, од „С.Китаноски,, до „Фебр.Поход,,	200 м.
29.	„Кеј 19-ти Септември,, од „Б.Спиркоски,,до „Ген.Васко Карангелески,,	350 м.
30.	„Д.Антулески,, од „О.Чопела,, до „П.Тошев,,	600 м.
31.	„Б.Лопач,, од „О.Чопела,, до Ман.„Св.А.Михаил,,	950 м.
32.	„Г.Димитриоски,, по „Г.Јанкулоски,,до Бугарски бараки	350 м.
33.	„Љубе Грујоски,, од „Л.Котески,, до пат за затворот	450 м.
34.	„2-ри Август,, од „Ѓ.Димитров,, до крај на асфалт	350 м.
35.	„П.Брашнаров,, од „С.Китаноски,, до „Кеј 19-ти Септември,,	450 м.
36.	„Д.Груев,, од „Мукос,, до „Прилепски Бранители,,	150 м.
	В К У П Н О	17100м

**5.ПРЕГЛЕД НА ОПШТИНСКИТЕ ПАТИШТА КОИ ЌЕСЕ ЧИСТАТ И ПОСИПУВААТ
УКАЖАНА ПОТРЕБА И БАРАЊЕ НА НАРАЧАТЕЛОТ**

ПО

1.	Општински пат Л6001955 02 (врска со АЗ - нм. Лопатица)	15500м
2.	Општински пат Л6001955 01 (врска со АЗ - нм.Чепигово)	5000м
3.	Општински пат Л6001955 05 (врска Р1101 - нм. Загорани)	4500м

Службен гласник на Општина Прилеп бр.12 од 30.10.2015 година

4.	Општински пат Л6001955 06 (врска Л600195 05 - врска со Р2339)	1500м
5.	Општински пат Л6001955 07 дел (врска Р1101 - нм. Шелеверци)	3700м
6.	Општински пат Л6001955 09 (Кадино село врска а Р2339 -Мало Коњари врска со Р1306)	4000м
7.	Општински пат Л6001955 10 (врска Р1303 - нм. Големо Коњари)	500м
8.	Општински пат Л6001955 11 (врска со Р1303 - нм. Мажучиште)	500м
9.	Општински пат Л6001955 15 (врска со Р1107 - нм. Штавица)	1000м
10.	Општински пат Л6001955 16 дел (врска со Р1107 - нм. Бонче)	3000м
11.	Општински пат Л6001955 17 (врска со Р1107 – нм. Чаниште)	12000м
12.	Општински пат Л6001955 21 (врска со Р1107 – нм. Манастир)	3000м
13.	Општински пат Л6001955 25 Прилеп – нм. Селце)	1500м
14.	Општински пат Л6001955 26 (врска со Л6001955 25–нм.Св.Димитрија)	2500м
15.	Општински пат Л6001955 28 дел (врска со А1 - нм. Лениште)	1500м
16.	Општински пат Л6001955 29 дел (врска А1 – нм. Оревоец)	3000м
17.	Општински пат Л6001955 36 (врска Р1303– ман.Св.Богородица – Трескавец)	80000м
18.	Пат за КПУ Затвор Прилеп (врска ул.Леце Котески – КПУ Затвор Прилеп)	1000 м
	В К У П Н О	71700м

НАПОМЕНА: СЕ ЧИСТАТ СО ВОЗИЛО СО ПЛУГ

Со посебен налог од нарачателот преку надзорниот орган, ќе се подигнува снегот и мразот од Старата чаршија и Бул.,„Гоце Делчев,, во Прилеп.

Чистењето на сообраќајниците и општинските патишта кои не се предвидени со Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог од нарачателот.

Оперативната програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/5
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ИЗВЕШТАЈОТ-ИНФОРМАЦИЈА ЗА
БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ПС ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ-ПРИЛЕП, ВО
ТЕКОТ НА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ
ОД 2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Извештајот-Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/5
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1, точка 13 в.в. точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 25 од Законот за полицијата ("Службен весник на Република Македонија" бр.114/06, бр.6/09, бр.145/12, бр.41/14, бр.33/15) и член 26 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 30.10.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот-Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2015 година

член 1

Се усвојува Извештајот-Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до РС од Општа надлежност-Прилеп, Министерот за внатрешни работи, Народниот правобранител, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/6
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИГОДИШНИОТ ПЛАН И
ПРОГРАМА НА ЈКП,, КОМУНАЛЕЦ"- ПРИЛЕП
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД 2016-2018 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тригодишниот План и Програма на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за период 2016-2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/6
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на

Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на тригодишниот План и Програма на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за период 2016-2018 година

член 1

Се дава согласност на тригодишниот План и Програма на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за период 2016-2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП,, Комуналец"- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/7
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА ЈКП,,
КОМУНАЛЕЦ"- ПРИЛЕП ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/7
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Програмата на ЈКП,,
Комуналец"- Прилеп за управување
со отпад на територијата на Општина Прилеп
за 2016 година

член 1

Се дава согласност на Програмата на
ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со
отпад на територијата на Општина Прилеп за
2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП,,
Комуналец"- Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/8
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48
став 1 од Статутот на Општина Прилеп
("Службен гласник на Општина Прилеп"
бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот
на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА
ЈКП,,КОМУНАЛЕЦ"- ПРИЛЕП ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на
Програмата на ЈКП,,Комуналец"- Прилеп за
одржување на јавна чистота на Општина
Прилеп за 2016 година, се објавува во
"Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/8
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа
("Службен весник на Република Македонија"
бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот
за јавните претпријатија ("Службен весник на
Република Македонија" бр.38/96, 6/2002,
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10,
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и
61/2015) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот
на Општина Прилеп ("Службен гласник на

Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и
11/2008), Советот на Општина Прилеп на
седницата, одржана на 30.10.2015 година,
донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Програмата на
ЈКП,,Комуналец"- Прилеп за
одржување на јавна чистота на Општина
Прилеп за 2016 година

член 1

Се дава согласност на Програмата на
ЈКП,,Комуналец"- Прилеп за одржување на
јавна чистота на Општина Прилеп за 2016
година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП,,
Комуналец"- Прилеп, Градоначалникот и
архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/9
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп ("Службен
гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003,
4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА
ЈКП,,КОМУНАЛЕЦ"- ПРИЛЕП ЗА РАБОТА НА
ГРАДСКИ ГРОБИШТА И КАПЕЛА ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на
Програмата на ЈКП,,Комуналец"- Прилеп за
работа на градски гробишта и капела за 2016
година, се објавува во "Службен гласник на
Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/9
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Програмата на ЈКП, „Комуналец“ - Прилеп за работа на градски гробишта и капела за 2016 година

член 1

Се дава согласност на Програмата на ЈКП, „Комуналец“ - Прилеп за работа на градски гробишта и капела за 2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП, „Комуналец“ - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/10
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА
ЈКП, „КОМУНАЛЕЦ“ - ПРИЛЕП ЗА ОДРЖУВАЊЕ
И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ, ЗЕЛЕНИЛО, ПАРК-
ШУМИ И РЕКРЕАТИВНИ ПОВРШИНА НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Програмата на ЈКП, „Комуналец“ - Прилеп за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/10
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15 и 61/2015) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Програмата на ЈКП, „Комуналец“ - Прилеп за

одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2016 година

член 1

Се дава согласност на Програмата на ЈКП, „Комуналец“ - Прилеп за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП, „Комуналец“ - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/11
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА” -ПРИЛЕП ЗА 2015/2016 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина” - Прилеп за 2015/2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/11
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 в.в точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на Република Македонија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина” -Прилеп за 2015/2016 година

член 1

Се усвојува Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина” -Прилеп за 2015/2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/12
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА” - ПРИЛЕП ЗА 2014/2015 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ „Наша иднина” - Прилеп за 2014/2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/12
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 в.в точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на Република Македонија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ „Наша иднина” –Прилеп за 2014/2015 година

член 1

Се усвојува Извештај за работа на ЈОУДГ „Наша иднина” –Прилеп за 2014/2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/13
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА НАУЧНО НАСТАВНИ - ЕКСКУРЗИИ ВО УЧЕБНАТА
2015/2016 ГОДИНА НА ООУ "СТРАШО ПИНЏУР"-С.
МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП ЗА III (ТРЕТО)
ОДДЕЛЕНИЕ, VI (ШЕСТО), IX (ДЕВЕТТО) ОДДЕЛЕНИЕ

1. Одлуката за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година на ООУ "Страшо Пинџур"-с. Мало Коњари-Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/13
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 07 -992/2 од 05.06.2014 година на Министерот за образование, член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година ООУ "Страшо Пинџур"-с. Мало Коњари-Прилеп, за III (трето) одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение

Член 1

Се дава согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година на ООУ "Страшо Пинџур"-с. Мало Коњари-Прилеп, за III (трето) одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение и тоа:

- Програма за изведување на еднодневна наставно-научна екскурзија за III одделение деветтолетка;

- Програма за изведување на дводневна наставно-научна екскурзија за VI (шесто) одделение деветтолетка;

- Програма за изведување на тридневна наставно-научна екскурзија за IX (деветто) одделение деветтолетка;

член 2

Одлуката да се достави до ООУ "Страшо Пинџур"-с. Мало Коњари-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/14
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА
НАУЧНО НАСТАВНИ - ЕКСКУРЗИИ
ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА НА ООУ
"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"- ПРИЛЕП ЗА III (ТРЕТО)
ОДДЕЛЕНИЕ, VI (ШЕСТО), IX (ДЕВЕТТО)
ОДДЕЛЕНИЕ

1. Одлуката за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година на ООУ "Климент Охридски"-Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/14
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 07 - 992/2 од 05.06.2014 година на Министерот за образование, член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година ООУ "Климент Охридски"-Прилеп, за III (трето) одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение

Член 1

Се дава согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година на ООУ "Климент Охридски"-Прилеп, за III (трето) одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение и тоа:

- Програма за изведување на едnodневна наставно-научна екскурзија за III одделение деветтолетка;
- Програма за изведување на дводневна наставно-научна екскурзија за VI (шесто) одделение деветтолетка;
- Програма за изведување на тридневна наставно-научна екскурзија за IX (деветто) одделение деветтолетка;

член 2

Одлуката да се достави до ООУ "Климент Охридски"-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/15
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД В ОДДЕЛЕНИЕ ВО ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА НА ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Програма за реализација на настава во природа за учениците од В одделение во деветгодишно основно образование во учебната 2015/2016 година на ООУ "Климент Охридски"-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/15
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта бр. 07 - 992/2 од 05.06.2014 година на Министерот за образование, член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.10.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Програмата за реализација на настава во природа за учениците од V одделение во деветгодишно основно образование, во учебната 2015/2016 година на ООУ "Климент Охридски"-Прилеп

Член 1

Се дава согласност на Програмата за реализација на настава во природа за учениците од V (петто) одделение во деветгодишно основно образование, во учебната 2015/2016 година на ООУ "Климент Охридски"-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ "Климент Охридски"-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/16
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ „РИСТЕ РИСТЕСКИ РИЧКО”-
ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА
2015/2016 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на СОУ „Ристе Ристески Ричко"-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/16
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование (Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот на општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност СОУ „ Ристе Ристески Ричко”- Прилеп за формирање паралелка со помал број ученици

член 1

Се дава согласност на СОУ „Ристе Ристески Ричко"-Прилеп да формира паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година и тоа:

-една паралелка, прва година, образовен профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика од електротехничка струка (на македонски наставен јазик) со 19 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил машински инженер/машинско-енергетски техничар од машинска струка (на македонски наставен јазик) со 23 ученици;

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Ристе Ристески Ричко"-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/17
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ”-
ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ
БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016
ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на СОУ Гимназија „Мирче Ацев"-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/17
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“-ПРИЛЕП
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ
УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА**

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование (Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот на општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност СОУ Гимназија „ Мирче
Ацев“- Прилеп за формирање паралелка со
помал број ученици

член 1

Се дава согласност на СОУ Гимназија
„Мирче Ацев“-Прилеп да формира паралелки
со помал број ученици, во учебната 2015/2016
година и тоа:

-една паралелка, прва година,
експериментална програма за фудбал (на
македонски наставен јазик) со 23 ученици.

-една паралелка, прва година,
гимназиско образование (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици.

-една паралелка, прва година,
гимназиско образование (на македонски
наставен јазик) со 19 ученици.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ
Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп,
Градоначалникот и архивата на Општина
Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.

Број 25 – 2386/18
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од
Статутот на Општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003,
4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на
Општина Прилеп, донесе:

1. Одлуката за давање согласност на
СОУ „Орде Чопела“-Прилеп за формирање
паралелки со помал број ученици, во учебната
2015/2016 година, се објавува во “Службен
гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2388/18
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот
за средното образование (Службен весник на
Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,
30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011,
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и
145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од
Статутот на општина Прилеп (“Службен
гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и
4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп
на седницата одржана на 30.10.2015 година,
донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност СОУ „ Орде Чопела“-
Прилеп за формирање паралелка со помал
број ученици

член 1

Се дава согласност на СОУ „ Орде
Чопела“- Прилеп да формира паралелки со
помал број ученици, во учебната 2015/2016
година и тоа:

-една паралелка, прва година,
образовен профил прехранбен техничар од
хемиско-технолошка струка (на македонски
наставен јазик) со 11 ученици;

-една паралелка, прва година,
образовен профил техничар нутриционист од
хемиско-технолошка струка (на македонски
наставен јазик) со 16 ученици;

-една паралелка, прва година,
образовен профил техничар за општа оптика
од структурата лични услуги (на македонски
наставен јазик) со 20 ученици.

-една паралелка, прва година,
образовен профил геодетски техничар од
градежно-геодетска струка (на македонски
наставен јазик) со 14 ученици.

-една паралелка, прва година, образовен профил ветеринарен техничар од земјоделско-ветеринарна струка (на македонски наставен јазик) со 18 ученици.

-една паралелка, прва година, образовен профил техничар за хортикултура/техничар за агроменаџмент од земјоделско-ветеринарна струка (на македонски наставен јазик) со 22 ученици.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „ Орде Чопела”- Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25 – 2386/19
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (”Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (”Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОУ„ГОРЧЕ ПЕТРОВ”-ПРИЛЕП
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО
ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016
ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на СОУ„Горче Петров”-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година, се објавува во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2388/19
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование (Службен весник на Република Македонија” бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (”Службен весник на РМ” 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот

на општина Прилеп (”Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност СОУ „Горче Петров” - Прилеп за формирање паралелка со помал број ученици

член 1

Се дава согласност на СОУ „Горче Петров” - Прилеп да формира паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година и тоа:

-една паралелка, прва година, образовен профил козметички техничар од структурата лични услуги (на македонски наставен јазик) со 19 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил конфекциски техничар од текстилно-кожарска струка (на македонски наставен јазик) со 13 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил техничар за мебел и ентериер од шумарско-дрвопреработувачката струка (на македонски наставен јазик) со 13 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил геолошки-рударски техничар од геолошко-рударска и металуршка струка, (на македонски наставен јазик) со 13 ученици.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Горче Петров” - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25 – 2386/20
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (”Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (”Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СОЕПТУ„КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-
ПИТУ”-ПРИЛЕП ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО
ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016
ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“ - Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/20
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование (Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 5/2002) и член 26 став 1 точка 11 од Статутот на општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност СОУ „Кузман Јосифоски Питу“ - Прилеп за формирање паралелка со помал број ученици

член 1

Се дава согласност на СОУ „Кузман Јосифоски Питу“ - Прилеп да формира паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година и тоа:

-една паралелка, прва година, образовен профил деловен секретар од економско-правна и трговска струка (на македонски наставен јазик) со 14 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил техничар за трговија и

маркетинг од економско-правна и трговска струка (на македонски наставен јазик) со 10 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил правен техничар од економско-правна и трговска струка (на македонски наставен јазик) со 22 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил банкарски техничар од економско – правна и трговска струка (на македонски наставен јазик) со 14 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил економски техничар од

економско-правна и трговска струка, со 21 ученици;

-една паралелка, прва година, образовен профил економски техничар од економско-правна и трговска струка, со 21 ученици;

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Кузман Јосифоски Питу“ - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/21
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ - СПОМЕН ПЛОЧИ ПОСТАВЕНИ НА СКВЕР (ПАТЕКА) ВО ЧЕСТ НА СЛАВНИТЕ ЛИЧНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО ПРИЛЕП

1. Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата во Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2388/21
30.10.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08 и 152/15) член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) член 26 став 1, точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003 и 4/2005) и Правилникот за определување на критериумите за утврдување на листа на славни личности од областа на културата од Прилеп, ("Службен гласник на Општина

Прилеп" 4/2010) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата од Прилеп

Член 1

Со оваа Одлука во чест на славните значајните личности од Прилеп, се подига спомен обележје - спомен плочи, како партерно уредување на просторот .

Член 2

Локацијата на Спомен плочите заедно со целото партерно решение се наоѓа на плоштадот пред Центарот за култура "Марко Цепенков" во Прилеп, на кое место според Техничката документација има предвидено 65 спомен плочи.

Член 3

Спомен плочите ќе бидат изработени од локални материјали - гранит и мермер, на кои ќе бидат впишани имињата на славните личности од Прилеп од областа на културата.

Член 4

Спомен плочи ќе им бидат поставени на Славни личности од Прилеп од областа на културата и тоа :

- од областа на драмската уметност на: Благоја Спиркоски - Џумерко, актер.
- од областа на ликовната уметност на: Илија Кавкалески, сликар.
- од областа на музиката на: Илија Јанчулески
- Јанчуле и Властимир Николовски, музички педагози.

Член 5

Советот на општина Прилеп во иднина може со ваква одлука да подигне спомен плочи и на други славни личности од Прилеп од областа на културата, на плоштадот пред Центарот за култура "Марко Цепенков" во Прилеп.

Член 6

За реализација на иницијативата за подигање на Спомен обележјето е задолжено Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови. Одговорно лице - координатор на активностите е Бранко

Нешкоски, дипломиран инженер архитект, директор на ЈП за ПУП.

Член 7

Советот на Општината ќе управува и ќе се грижи за чување, одржување, заштита и користење на спомен обележјето.

Член 8

Потребните средства за подигањето на спомен обележјето се обезбедени од Буџетот на Општина Прилеп.

Член 9

Потребните средства за чување на обележјето ќе се обезбедуваат од Буџетот на Општина Прилеп.

Член 10

Рокот за подигање на спомен обележјето е Ноември 2016 година.

Член 11

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25 – 2386/22
30.10.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

**АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ И
ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА**

Врз основа на член 43 од Статутот на Општина Прилеп ("Сл. гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) и член 4 од Одлуката за востановување на општински награди и признанија бр.08 - 1281/5 од 03.10.1997 година, Комисијата за одбележување празници и манифестации и делување награди и признанија, на седницата одржана на ден 20.10.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп

член 1

Наградата за животно дело - по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп, му се доделува на: Виолета Блажеска и Богдан Грабулоски за 40 години уметничко творештво и развој на ликовната уметност во градот.

член 2

Наградите - плакети по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп се доделуваат на:

-**ТИРЗ**, за посебен придонес во полето на подобрување на бизнис климата и состојбата во стопанството на национално и локално ниво.

-**Здружение на инвалидски пензионери**, за обединување на пензионерите во остварување на економската, социјалната и културната свера на живеење.

-**Научен институт за тутун**, за научноистражувачка дејност и унапредување на тутунопроизводството во Прилеп.

-**ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“**, заради достигнувањата и прикажаните резултати од инфраструктурен, организациски и воспитно-образовен карактер.

-**ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА**, регионална дигитална телевизија, навремено и објективно информирање за актуелните случувања.

-**САЛИДА**, како респектабилна и брзорастечка компанија во Прилеп.

-**Здружение за ридско-планински активности, рокенрол и добра чашка „Велосипед 2015“**, за афирмација и развој на планинскиот велосипедизам и алтернативниот туризам во Прилеп.

-**ЈЗУ Здравствен дом**, како модерна и современа здравствена установа.

-**Фурна АЛЕКС**, како општествено одговорна компанија.

-**СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“**, заради достигнувањата и прикажаните резултати од инфраструктурен, организациски и воспитно-образовен карактер

- **РК „ПРИЛЕП“** за високо постигнати резултати на државно ниво и афирмирање на ракометот во Прилеп.

член 3

Наградите - дипломи по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп, им се доделуваат на:

-**Неждет Мустафа** Министер без ресор во Владата на Република Македонија-Национален координатор на декадата на Ромите 2005-2015.

-**Петар Јованоски-Калинче (бербер)**, за придонес во развојот и зачувување на занаетчиството во Прилеп.

-**Лилјана Ѓорѓиоска** – активист и ентузијаст во здружението „Преродба“.

-**Димко Спиркоски** –прв професионален пилот и промотор на воздухопловните дисциплини во Прилеп

-**Благоја Костоски–Чакра** за долгогодишна активност во планинарското спортско здружение „Козјак“

-**Методија Ѓуроски (Клучар Цако)**, за придонес во развојот и зачувување на занаетчиството во Прилеп.

Член 4

Одлуката влегува во сила од денот на донесување, а истата ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".

бр.25– 2303/1

20.10.2015 година

П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Комисијата за одбележување празници

и манифестации и делување награди

и признанија

Радко Наумоски

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 12 од 30.10. 2015 година

1. Измени и Дополнувања на Буџет на Општина Прилеп за 2015 година.....	Стр.2
2. Квартален Извештај за извршување на Буџет на Општина Прилеп за 2015 година, за трет квартал.....	Стр.54
3. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на Општина Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на Општина Прилеп.....	Стр.85
4. Оперативна програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезоната 2015/2016 година.....	Стр.88
5. Одлука за усвојување на Извештајот-Информација за безбедносната состојба на подрачјето од општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2015 година.....	Стр.95
6. Одлука за давање согласност на тригодишниот План и Програма на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за период 2016-2018 година.....	Стр.96
7. Одлука за давање согласност на Програмата на ЈКП,, Комуналец"- Прилеп за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп за 2016 година.....	Стр.97
8. Одлука за давање согласност на Програмата на ЈКП,,Комуналец"- Прилеп за одржување на јавна чистота на Општина Прилеп за 2016 година.....	Стр.97
9. Одлука за давање согласност на Програмата на ЈКП,,Комуналец"- Прилеп за работа на градски гробишта и капела за 2016 година.	Стр.98
10. Одлука за давање согласност на Програмата на ЈКП,,Комуналец"- Прилеп за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површина на Општина Прилеп за 2016 година.	Стр.98
11. Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина ” - Прилеп за 2015/2016 година.....	Стр.99
12. Одлука за усвојување на Извештај за работа на ЈОУДГ „Наша иднина ” -Прилеп за 2014/2015 година.	Стр.99
13. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година на ООУ "Страшо Пинџур"-с. Мало Коњари-Прилеп за III (трето) одделение, VI (шесто), IX (деветто) одделение.	Стр.100
14. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2015/2016 година на ООУ "Климент Охридски"-Прилеп за III (трето) одделение, VII (шесто), IX (деветто) одделение.	Стр.101
15. Одлука за давање согласност на Програма за реализација на настава во природа за учениците од V одделение во деветгодишно основно образование во учебната 2015/2016 година на ООУ "Климент Охридски"-Прилеп.	Стр.101
16. Одлука за давање согласност на СОУ,,Ристе Ристески Ричко"-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година.....	Стр.102
17. Одлука за давање согласност на СОУ Гимназија,,Мирче Ацев"-Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година.....	Стр.103

18. Одлука за давање согласност на СОУ „Орде Чопела“ -Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година.Стр.103
19. Одлука за давање согласност на СОУ „Ѓорче Петров“ -Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година.....Стр.104
20. Одлука за давање согласност на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“ -Прилеп за формирање паралелки со помал број ученици, во учебната 2015/2016 година.....Стр.105
21. Одлука за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен обележје - спомен плочи поставени на сквер (патека) во чест на славните личности од областа на културата во Прилеп.....Стр.106

**АКТ ОД КОМИСИЈА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ
И ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА**

1. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп.....Стр.106

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци